



СЛУЖБЕН ВЕСНИК

НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

„Службен весник на СРМ“ излегува по потреба. Раконисите не се враќаат. Огласи по тарифата.

Среда, 23 мај 1979

С к о п и е

Број 17

Год. XXXV

Претплатата за 1979 година изнесува 500 динари. Овој број чини 20 дин. Жиро сметка 40100-603-12498

233.

Врз основа на член 2-б од Законот за изменување и дополнување на Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“, бр. 9/78), Законодавно-правната комисија на Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на седницата одржана на 7 и 8 февруари 1979 година, го утврди пречистениот текст на Законот за редовните судови.

Пречистениот текст на Законот за редовните судови ги опфаќа: Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“, бр. 10/76) и Законот за изменување и дополнување на Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“, бр. 30/77, 36/77, 9/78 и 27/78), во кои е означено времето на нивното влегување во сила.

Број 13-1124

8 февруари 1979 година

Скопје

Претседател
на Законодавно-правната комисија,
Душко Шурбановски, с. р.

ЗАКОН ЗА РЕДОВНИТЕ СУДОВИ (Пречистен текст)

Глава I

ОСНОВНИ ОДРЕДБИ

Член 1

Редовните судови се органи на државната власт кои во единствениот систем на власта и самоуправувањето на работничката класа и на сите работни луѓе вршат судска функција во рамките на својата надлежност утврдена со Уставот и со закон.

Член 2

Редовни судови (во натамошниот текст: судови) се: судовите од општа надлежност и стопанските судови.

Член 3

Судовите во вршењето на судската функција се независни и судат врз основа на Уставот, законите и самоуправните општи акти.

Член 4

Судовите: одлучуваат во споровите за основните лични односи, правата и обврските на граѓаните, правата и обврските на општествено-политичките заедници; изрекуваат казни и други мерки спрема сторителите на кривичните дела и други казниви дела определени со закон; одлучуваат за законитоста на поединечните акти на државните органи и организации што вршат јавни овластувања; ги решаваат споровите за имотните и работните односи, ако решавањето на овие спорови не им е доверено на самоуправните судови, и решаваат за други односи кога е тоа предвидено со закон.

Член 5

Судовите ги следат и проучуваат општествени-те односи и појави од интерес за остварувањето на своите функции и на Собранието на општината

односно Собранието на Социјалистичка Република Македонија и другите државни органи и на самоуправните организации и заедници им даваат предлози за спречување на општествено-опасните и штетните појави и за зацврстување на законитоста, општествената одговорност и социјалистичкиот морал.

Судовите во рамките на својот делокруг имаат право и должност да го известуваат Собранието на Општината односно Собранието на Социјалистичка Република Македонија за примената на законите и за својата работа.

Стопанските судови, освен работите од став 1 и 2 на овој член, ги следат и односите и појавите што се од интерес за развојот на општествено-економските односи како и за правилното стопанско и финансиско работење на организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници.

За своите ставови и оценки по прашањата што спаѓаат во делокругот на државните органи, организациите на здружениот труд и други организации и заедници, до кои дошле во работата, судовите имаат право и должност да ги известуваат тие органи, организации и заедници заради преземање на соодветни мерки за спречување и отстранување на општествено-опасните појави и зацврстување на законитоста.

Член 6

Судовите ги следат и проучуваат проблемите што произлегуваат од судската практика, а кои се од интерес за правилна и единствена примена на законот.

Член 7

Судовите поведуваат постапка за оценување на уставноста и законитоста ако прашањето на уставноста и законитоста настане во постапката пред судот.

Доколку судот што донел правосилна одлука не примени пропис, освен закон, или општ акт на орган на општествено-политичка заедница или самоуправен општ акт за кој смета дека не е во согласност со Уставот или не е во согласност со законот односно е спротивен на законот, должен е пред уставниот суд да поведе постапка за оценување на уставноста односно законитоста на тој пропис, општ акт односно самоуправен општ акт.

Член 8

Судовите, под условите предвидени во законот, им укажуваат правна помош на работните луѓе и граѓаните во остварувањето и заштитата на нивните права во работите од судска надлежност.

Член 9

Заради остварување на своите задачи секој суд донесува годишна програма за работа.

Член 10

Судовите се должни едни на други да укажуваат правна помош.

Судовите, државните органи и самоуправните судови се должни меѓусебно да си укажуваат правна помош.

Организациите на здружениот труд, месните заедници, самоуправните интересни заедници и дру-

гите самоуправни организации и засадници се должни на судот да му даваат податоци и известувања потребни за водење на постапката.

Член 11

Повисокиот суд може да му укаже на понискиот суд на недостатоците забележани при решавањето по правните лекови, а ако таквите недостатоци се појавуваат кај повеќе судови или ако се од посебно значење, ќе ги запознае и другите првостепени судови од своето подрачје.

Член 12

Судовите меѓусебно соработуваат заради разгледување на прашања кои се однесуваат на проучување на општествените односи и појави и на спречување на општествено-штетните појави, на прашања од судската практика што се од интерес за правилна примена на законот, на организацијата на судската работа и на други прашања од заеднички интерес за судовите на одредено подрачје. По овие прашања судовите соработуваат и со самоуправните судови и другите правосудни органи.

Член 13

Повисоките судови од сите судови на своето подрачје можат да бараат податоци во врска со примената на законите, за проблемите што се јавуваат во судењето, како и други податоци што им се потребни за проучување на одредени прашања појавени во нивната работа.

Член 14

Постапката пред судовите се води на македонски јазик.

Припадниците на другите народи и народности, во остварувањето на своите права и должности пред судовите, имаат право на употреба на свој јазик и писмо.

Член 15

Припадниците на другите народи и народности поднесоците можат да ги доставуваат на јазикот на народот односно народноста.

Член 16

На припадниците на другите народи и народности судот ќе им обезбеди усно преведување на текот на постапката, како и на исправите и на другите писмени списи, во оној обем во кој тоа треба да се стори, а со оглед на својството на тоа лице во постапката.

За ова право ќе се запознае лицето кое може да се откаже од него ако го знае македонскиот јазик, а во записникот ќе се внесе дека лицето е поучено за ова право како и неговата изјава.

Преведувањето се врши преку преведувачи.

Член 17

На подрачјата на општините на кои живеат припадници на народностите, ако со статутот на општината е предвидена употреба на јазикот на одделна народност, постапката пред општинскиот суд што дејствува на тоа подрачје се води и на јазикот на таа народност.

Член 18

Поканите, одлуките и другите судски списи се доставуваат на македонски јазик.

Кога со статутот на општината, на чие подрачје дејствува судот, е предвидена употреба на јазикот на одделна народност, општинскиот суд од тоа подрачје на учесниците во постапката што ѝ припаѓаат на таа народност списите (поканите, тужбите, одлуките, жалбите и другите поднесоци) ќе ги доставува и на јазикот на народноста, доколку во постапката го употребувале својот јазик. Тие можат да бараат постапката да се води и списите да им се доставуваат на македонски јазик.

Член 19

Трошоците за преведување на списите и трошоците за преведувачот паѓаат на товар на средствата на судот.

Член 20

На подрачјата на општините на кои живеат припадници на народностите, ако со статутот на општината е предвидена употреба на јазикот на одделна народност, општинскиот суд кој дејствува на тоа подрачје има постојан судски преведувач на јазикот на соодветната народност.

Член 21

Секој суд има свој службен назив.

Називот на судот го содржи и местото и седиштето на судот, како и називот и грбот на Социјалистичка Република Македонија.

На зградата во која е сместен судот се истакнува називот на судот.

Печатот на судот го содржи неговиот назив и седиште како и називот и грбот на Социјалистичка Република Македонија.

Член 22

Расправата пред судот е јавна.

Заради зачувување на тајната, заштитата на моралот, интересот на малолетниците или заради заштита на други посебни интереси на општествената заедница, со закон се определува во кои случаи од расправата може да се исклучи јавноста.

Член 23

Работата на судовите е јавна.

Јавноста во судската работа се обезбедува посебно со јавно расправање пред судот, со давање известување за текот на судската постапка под услови предвидени со закон, овозможување на јавноста преку печатот и другите видови на информирање да се запознава со работата на судовите, со известување на надлежните собранија за работата на судовите, со огласување на составот на судските совети и со објавување на поважни судски одлуки.

Член 24

Судот суди во совет. Составот на советот се одредува со закон.

Со закон се одредува по определени работи да суди судијата поединец.

Член 25

Во судењето учествуваат судии и граѓани како судии-поротници, на начин утврден со закон.

Член 26

Судиите и судиите-поротници ги избира и разрешува Собранието на општината односно Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 27

Судиите се избираат за време од осум години и по истекот на ова време може да бидат повторно избрани.

На судијата може да му престане функцијата само по силата на законот или со разрешување од страна на Собранието што го избрало во случаи и под услови предвидени со овој закон.

Член 28

Судиите-поротници се избираат за време од четири години и по истекот на ова време можат да бидат повторно избрани.

На судијата-поротник може да му престане функцијата со разрешување од страна на Собранието што го избрало во случаи и под услови предвидени со овој закон.

Член 29

Судија или судија-поротник не може да биде повикан на одговорност за мислење дадено при донесувањето на судската одлука.

Судија и судија-поротник, без одобрение од Собранието што го избрало, не може да биде приговорен за кривично дело сторено во вршењето на судската функција.

Член 30

Судијата не може да биде делегат во собрание-то или член на извршниот совет на собрание-то што го избрало ниту да врши други работи кои се несврзливи со судската функција.

Како несврзливи со судската функција се сметаат работите чие вршење посредно или непосредно може да влијае врз самостојноста и независноста на судијата, како и работите што се однесуваат на укажување правна помош на физички и правни лица, чие вршење, посредно или непосредно, може да влијае врз личниот доход на судијата.

Кои работи се несврзливи со судската функција од претходниот став се одлучува на седница на судиите.

Седницата на судиите ја сочинуваат претседателот на судот и судиите.

Глава II

ОРГАНИЗАЦИЈА И НАДЛЕЖНОСТ

Член 31

Функцијата на редовни судови во Социјалистичка Република Македонија ја вршат:

- општинските судови и окружните судови како судови од општа надлежност;
- окружните стопански судови;
- Стопанскиот суд на Македонија и
- Врховниот суд на Македонија.

Општинските судови можат да имаат одделение надвор од седиштето на судот.

Член 32

Установувањето, укинувањето, подрачјето и седиштето на судовите се одредува со закон, а по претходно мислење од собрание-то на општината.

Со закон може да се пропише по одредени работи од надлежност на два или повеќе општински или окружни судови од општа надлежност односно окружни стопански судови, да суди односно да ги врши еден од тие општински, окружни стопански суд.

Член 33

Општински суд се установува за подрачјето на една или повеќе општини.

Во општински суд, кој покрива подрачје на две или повеќе општини, може да се основе одделение на општинскиот суд.

Одделението на општинскиот суд се основа за подрачјето на општината во која не е седиштето на судот.

Одделението се основа и укинува со одлука на Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 34

Окружен суд се установува за подрачје на два или повеќе општински судови.

Окружен стопански суд се установува за подрачје на повеќе општини.

Член 35

Општинскиот суд надвор од местото на седиштето на судот може да одржува судски денови.

На судскиот ден судот им укажува на граѓаните правна помош во работите од судска надлежност, одржува рочишта во вонпроцесни предмети а, под условите пропишани со закон, може да одржува и претреси и расправи.

За одржувањето и престанокот на одржувањето на судски денови одлучува собрание-то на општината на чие подрачје се одржува судскиот ден.

Поблиски одредби за постапувањето на судот на судските денови се пропишуваат со судскиот деловник.

СТВАРНА НАДЛЕЖНОСТ

1. Општински судови

Член 36

Општинските судови се надлежни:

А) Во кривичните работи

1. во прв степен:

а) да судат за кривични дела за кои со законот е предвидена како главна казна парична казна, казна затвор до десет години, ако за некои кривични дела не е со закон предвидена надлежност на друг суд;

б) да судат за кривични дела за кои со посебен закон е одредена надлежност на општински суд;

2. да водат подготвителна постапка, да судат за кривични дела извршени од малолетни лица за кои е пропишана казна затвор до десет години или поблага казна и да вршат други работи во врска со овие лица определени со закон;

3. да спроведуваат истрага за кривичните дела од своја надлежност како и во други случаи предвидени со закон;

4. да решаваат по жалба против решенијата на истражниот судија и по приговорот против обвинителен акт;

5. да постапуваат по предметите за правна помош, доколку со закон не е одредена надлежност на друг суд;

6. да вршат други работи одредени со Законот за кривичната постапка.

Б) Во граѓанските работи

1. во прв степен да судат:

а) спорови за имотнoprавни односи доколку со закон не е предвидена надлежност на друг суд,

б) спорови за утврдување или оспорување на татковство или мајчинство, спорови за утврдување постоењето на брак, за поништување на брак или за развод на брак,

в) спорови за законско издржување,

г) спорови за чување и воспитување на деца,

д) спорови поради смеќавање на владение,

е) спорови за стварни и лични службености,

ж) спорови за доживотно издржување,

з) спорови заради мана на стока,

и) спорови заради заштита на правата врз основа на гаранција на производителот,

с) спорови за надоместок на штета,

и) спорови за правото на користење и располагање со недвижности во општествена сопственост, како и спорови од закупни или наемни односи на недвижности, или од договори за користење на стан или деловни простории.

2. да одредуваат и спроведуваат извршување и обезбедување и да судат во споровите што настануваат во текот и по повод на судската и административната извршна постапка;

3. да решаваат вонпроцесни и оставински работи и да судат спорови од наследнoprавните односи;

4. да вршат таписко-интабулациони работи, заверување на потписи, ракописи и преписи;

5. да постапуваат по предметите за правна помош доколку со закон не е одредена надлежност на друг суд;

6. да вршат и други работи одредени со закон.

Општинскиот суд Скопје II постапува по предметите од правна помош од подрачјето на град Скопје.

2. Одделение на општински суд

Член 37

Во одделението на општинскиот суд се вршат судски работи од надлежноста на општинскиот суд за подрачјето за кое одделението е установено.

Делокругот на судските работи од став 1 на овој член го определува републичкиот секретар за правосудство, по претходно прибавено мислење од претседателот на општинскиот суд во кој се осно-

ва судско одделение. При определувањето на делокругот на одделението посебно ќе се води сметка за бројот на предметите од подрачјето на општината за кое се основа одделението на општинскиот суд, како и за бројот на судиите кои ќе бидат определени на работа во него.

Работите од надлежност на општинскиот суд кој донесува одлуки во прв степен надвор од главниот претрес, во смисла на член 23 став 6 од Законот за кривичната постапка, не можат да се пренесат во надлежност на одделението на општинскиот суд.

Член 38

Одредбите од член 21 од овој закон се однесуваат и на одделението на општинскиот суд, со тоа што називот го содржи и називот и седиштето на општинскиот суд во кој е установено одделението.

Член 39

Со одделението, според упатствата и насоките на претседателот на судот, непосредно раководи судија определен со распоредот на работа (раководител на одделението).

Раководителот на одделението врши работи на судска управа во одделението што ќе му ги довери претседателот на општинскиот суд.

Член 40

Средства за работа на одделението на општински суд обезбедува во пресметката на судот општината за чие подрачје е основано одделението.

Средствата од став 1 на овој член се искажуваат посебно во пресметката и завршната сметка на судот.

Претседателот на општинскиот суд може да го овласти раководителот на одделението да биде надзорен надзор за извршување на пресметката на судот во делот што се одделува за одделението.

3. Окружни судови

Член 41

Окружните судови се надлежни:

А. Во кривичните работи

1) да судат во прв степен:

а) за кривични дела за кои со закон е предвидена главна казна затвор над 10 години или смртна казна,

б) за кривични дела предвидени во Кривичниот закон на Социјалистичка Федеративна Република Југославија во членовите: 129 став 3 — оддавање на државна тајна, 133 ставовите 1 и 4 — непријателска пропаганда, 134 ставовите 1, 2 и 3 — предизвикување на национална, расна и верска омраза, раздор или нетрпеливост, 135 — повреда на територијалниот суверенитет, 136 став 3 — здружување заради непријателска дејност, 145 ставовите 3 и 4 — организирање на група и поттикнување на извршување на геноцид и на воени злосторства, 147 ставовите 1 и 2 — противправно одземање на предмети од убиени и ранети на боиште, 149 — повреда на парламентар, 150 — сурово постапување со ранети, болни и со воени заробеници, 152 — поттикнување на агресивна војна, 153 — злоупотреба на меѓународни знаци, 154 — расна и друга дискриминација, 155 ставовите 1 и 2 — засновање на ропски однос и превоз на лица во ропски однос, 157 — повреда на угледот на СФРЈ, 158 — повреда на угледот на странска држава, 159 — повреда на угледот на меѓународна организација, 161 став 3 — повреда на рамноправноста во вршењето на стопанска дејност, 163 став 3 — создавање монополистичка положба и предизвикување растројство на пазарот, 164 — нелегална конкуренција во работите на надворешнотрговскиот промет, 166 став 2 — неовластено посредување или застапување на надворешнотрговскиот промет 181 ставовите 1 и 2 — кршење на законот од страна на судија, 183 ставовите 1 и 3 — оддавање на службена тајна, 241 ставовите 1 и 5 — загрозување на

безбедноста на лет на воздухоплов, 245 став 2 — неовластено производство и пуштање во промет на опојни дроги, 246 став 2 — овозможување на уживање опојни дроги,

в) за кривични дела предвидени во Кривичниот закон на Социјалистичка Република Македонија во членовите: 90 — повреда на угледот на Социјалистичка Република Македонија и на другите републики и на автономните покраини, 91 — излагање на поруга на народите и народностите на Југославија, 130 — склучување штетен договор, 131 ставовите 1, 2 и 4 — оддавање и неовластено прибавување деловна тајна, 184 — кршење на закон од страна на судија, 186 ставовите 1 и 3 — оддавање службена тајна,

г) за кривични дела предвидени во Законот за спречување на злоупотреба на слободата на печатот и на другите видови информации и

д) за кривични дела за кои со посебен закон е одредена надлежност на окружниот суд,

2) да водат постапка спрема малолетници и да судат за кривични дела сторени од малолетници за кои е пропишана казна поголема од десет години затвор и да вршат други работи во врска со овие лица одредени со закон,

3) во претходната кривична постапка да спроведуваат истрага и да вршат други дејствија, да решаваат по жалбите против решенијата на истражниот судија, за предлозите на истражниот судија и по приговори против обвинителниот акт, како и да вршат и други работи од надлежност на окружниот и општинскиот суд од своето подрачје одредени со Законот за кривичната постапка,

4) да решаваат по барањата за издавање на обвинети и осудени лица,

5) да решаваат за забрана на растурање на печатени работи и на други видови информации.

Б. Во граѓанските работи

1) да судат во прв степен за споровите од авторското право, како и за споровите кои се однесуваат на заштитата или употребата на пронајдоци и технички унапредувања, мостри, модели или жигови, или правото за употреба на фирма или назив,

2) да донесуваат решение за признавање и дозволување извршување на одлуките на странските судови.

В. Во управните работи

Да одлучуваат по предлог за заштита поради незаконито дејствие.

Г. Во други работи

1) да одлучуваат по жалбите против одлуките на општинските судови,

2) да решаваат за судир на месната надлежност меѓу општинските судови од своето подрачје и

3) да вршат работи што им се ставени во надлежност со друг закон.

Член 42

Советите за малолетници на општинските судови судат во прв степен за кривични дела за кои е пропишана казна затвор до десет години, или поблага казна.

Советите за малолетници на окружните судови судат во прв степен за кривични дела на малолетници за кои е пропишана казна затвор над десет години.

Советите за малолетници на окружните судови во втора степен одлучуваат по жалбите против одлуките на советите за малолетници на општинските судови и решаваат по жалбите против решенијата на јавниот обвинител и судијата за малолетници во случаите предвидени во член 477 од Законот за кривичната постапка, кога судијата за малолетници на општинскиот суд или органот за старателство не се согласат со предлогот на јавниот обвинител.

Советот за малолетници на Врховниот суд на Македонија одлучува во втора степен по жалбите

против одлуките на советот за малолетници на окружниот суд и решава во случаите од член 477 од Законот за кривичната постапка кога судијата за малолетници на окружниот суд или органот за старателство не се согласат со предлогот на јавниот обвинител.

Член 43

Судија за малолетници во општински и во окружен суд се определува со распоредот за работа.

Претседателот на судот со распоредот за работа може, по потреба, да определи заменик на судијата за малолетници.

Член 44

Во град Скопје надлежен за сите кривични предмети на малолетни лица е Општинскиот суд Скопје I.

Со одлука на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија може да се определи по предметите од надлежноста на совет за малолетници од два или повеќе општински суда од подрачјето на ист окружен суд да одлучува еден од тие општински судови, со оглед на условите и обемот на работата и природата на малолетничкиот криминал на подрачјето на тие судови.

4. Окружни стопански судови

Член 45

Окружните стопански судови се надлежни:

а) да судат во прв степен стопански спорови во кои обете странки се општествено-политички заедници, организации на здружениот труд, самоуправни интересни заедници или други самоуправни организации и други заедници;

б) да преземаат определени истражни дејствија и да судат во прв степен за стопански престапи,

в) да судат стопански спорови кои се однесуваат на заштитата или употребата на пронајдоци, технички унапредувања, мостри, модели или жигови, или правото на употреба на фирма или назив како и во споровите што се однесуваат на бродовите и на пловидбата на море и на внатрешни води, како и во споровите на кои се применува пловидбеното право (пловидбени спорови), освен споровите во превозот на патници;

г) да ја спроведуваат постапката за присилно порамнување и стечај и постапката за редовна ликвидација на организациите на здружениот труд и да ги судат споровите што ќе настанат при спроведувањето на постапката без оглед на вредноста на спорот и својството на странките во спорот;

д) да водат судски регистар за организациите на здружениот труд и другите организации за кои тоа е одредено со закон;

е) да го спроведуваат извршувањето на одлуките на стопанските судови во стопанските спорови и стопанските престапи, освен за недвижност;

е) да ги судат стопанските спорови меѓу домашни правни лица и странски физички или правни лица, како и меѓусебните стопански спорови на странски физички или правни лица, што произлегуваат од нивните меѓусебни стопански односи;

ж) да одлучуваат во прв степен за законитоста на поединечните акти во управно-сметководните спорови;

з) да вршат и други работи одредени со закон.

За споровите од точка ж) е надлежен окружниот стопански суд на чие подрачје се наоѓа престојувалиштето на тужителот.

5. Стопански суд на Македонија

Член 46

Стопанскиот суд на Македонија:

а) во рамките на надлежноста утврдена со закон, одлучува по жалбите против пресудите и другите одлуки на окружните стопански судови;

б) одлучува во прв степен кога е тоа одредено со закон;

в) решава по споровите за надлежноста меѓу окружните стопански судови.

Седиштето на Стопанскиот суд на Македонија е во Скопје.

Член 47

Стопанскиот суд на Македонија:

а) ја проучува судската практика и општествениите односи и појави забележани во текот на работата на стопанските судови;

б) учествува во работата на Врховниот суд на Македонија кога Врховниот суд на Македонија утврдува начелни ставови и начелни правни мислења по прашањата од значење за единството во примената на републичките закони и другите прописи од страна на судовите од општа надлежност и стопанските судови.

6. Врховен суд на Македонија

Член 48

Врховниот суд на Македонија, како највисок суд во Републиката, обезбедува единствена примена на законите од страна на судовите.

Седиштето на Врховниот суд на Македонија е во Скопје.

Член 49

Врховниот суд на Македонија:

а) утврдува начелни ставови и начелни правни мислења по прашања од значење за единството во примената на републичките закони и другите републички прописи и самоуправниите општи акти од страна на судовите;

б) одлучува по жалбите против одлуките на окружните судови донесени во прв степен;

в) одлучува во трет степен по жалбите против второстепените пресуди на окружните судови и на својот совет одредени со членовите 391 и 393 став 1 од Законот за кривичната постапка;

г) одлучува по вонредни правни средства (вонредно ублажување на казна, барање заштитна на законитоста, барање за вонредно преиспитување на правосилна пресуда и ревизија), против правосилни одлуки на судовите од општа надлежност и стопанските судови, со кои е повреден републичкиот закон, а во случаи кога е тоа со закон предвидено, и кога е повреден сојузен закон;

д) одлучува по тужбите против конечните управни акти (управни спорови), доколку со закон не е пропишана надлежност на друг суд, како и по жалбите против одлуките донесени во управен спор;

е) решава за судир на надлежност меѓу окружните судови, општински судови од подрачјето на разни окружни судови, меѓу судовите од општа надлежност и стопанските судови и меѓу редовните судови и самоуправниите судови на територијата на Републиката;

е) одлучува по жалбите изјавени против решенијата на општинските изборни комисии и Републичката изборна комисија донесени по приговорите во врска со заштитата на изборните права во постапката за спроведување на избори и отповик на делегати во Сојузниот собор на Собранието на Социјалистичка Федеративна Република Југославија;

ж) врши и други работи определени со посебни закони.

Член 50

Ако правосилна одлука донел Врховниот суд на Македонија, за ревизијата и за барањето за заштита на законитоста одлучува тој суд на општа седница.

Кога Врховниот суд на Македонија решава за судир на надлежност меѓу редовен суд и суд на здружениот труд, советот е составен од тројца судии на Врховниот суд и двајца судии на Судот на здружениот труд на Македонија.

Врховниот суд на Македонија по жалба против одлуката донесена во управен спор одлучува на седница на совет составен од пет судии.

Член 51

Врховниот суд на Македонија може за водење на постапка да определи друг стварно надлежен суд, ако е очигледно дека така полесно ќе се спроведе постапката, или ако постојат други важни причини.

Член 52

Врховниот суд на Македонија, односно Стопанскиот суд на Македонија, на судовите од општа надлежност односно на стопанските судови, им дава упатства за начинот на водење на евиденцијата и проучување на судската практика и општествените односи и појави што се забележани во текот на работата.

Глава III

ПРОЦЕСНИ ОДРЕДБИ

Член 53

Паушалниот износ во трошоците на кривичната постапка се утврдува во висина од 500 до 1.000 динари со оглед на траењето и сложеноста на постапката и имотната состојба на лицето кое е обврзано да го плати овој износ.

Член 54

Републичкиот секретаријат за правосудство донесува Правилник за надоместок на трошоците во кривичната и процесната постапка пред редовните судови и во постапката за стопанските престапи пред стопанските судови. Со Правилникот ќе се пропишат висината и начинот на исплатата, надоместокот на трошоците што им припаѓаат на сведоците, толкувачите и на другите лица според Законот за кривичната постапка, Законот за процесната постапка и Законот за стопанските престапи.

Член 55

Ако со кривично дело се оштетени општествени средства, лицето што е овластено да поднесе предлог за остварување на имотноправно барање во кривичната постапка може да го овласти надлежниот јавен правобранител да го застапува.

Ако со кривично дело се оштетени општествени средства, општествениот правобранител на самоуправавањето, кој е овластен со Законот за општествениот правобранител на самоуправавањето да се грижи за заштита на тие средства, може во кривичната постапка да учествува во согласност со овластувањата што ги има врз основа на тој закон.

Член 56

Ако овластеното лице не ставило предлог за остварување на имотноправно барање во кривичната постапка до подигањето на обвинението, а со кривичното дело се оштетени општествени средства, судот за тоа ќе го извести надлежниот општествен правобранител на самоуправавањето.

Член 57

Пресудата во поглед на трошоците на кривичната постапка и имотноправните барања, како и во поглед на извршувањето на паричните казни по правосилноста на решението на судот со кое се казнети учесниците во постапката, ја извршува надлежниот општински суд кој ја донел одлуката односно општинскиот суд во седиштето на окружниот суд кој ја донел првостепената одлука.

Пресудата од став 1 на овој член во град Скопје ја извршува Општинскиот суд Скопје II.

Член 58

Со одлука на Извршниот совет на Собранието на Социјалистичка Република Македонија може да се определи еден суд во кој за подрачје на повеќе судови ќе се спроведува истрага (истражен центар).

Со одлуката од став 1 од овој член ќе се пропише до кој суд се поднесува барање за покренување истрага, кој суд донесува одлука за спроведување на истрага и други одлуки во истрагата, кој суд одлучува по жалба против одлуките донесени во истрагата — посебно кој ги извршува одделните истражни дејствија на истражниот судија на тој суд што ќе се доверат во смисла на член 162 став 2 од Законот за кривичната постапка, кога по жалба одлучува вонрасправниот совет, кој јавен обвинител става барање за спроведување на истрага, кој присуствува при спроведување на истражни дејствија и поднесува жалба против одлуките на судот донесени во текот на истрагата.

Член 59

За повреда на одредбите од член 461 од Законот за кривичната постапка лицата одговорни според Законот за јавно информирање ќе се казнат според член 198 од Кривичниот закон на Социјалистичка Република Македонија.

Член 60

Ако постапката се води за кривично дело за кое според законот може да се изрече казна во траење над пет години затвор, или потешка казна, адвокатот може да го замени адвокатски приправник со положен правосуден испит.

Член 61

Решение за бришење на осудата донесува надлежниот општински орган за внатрешни работи според живеалиштето на осудениот.

Член 62

Молбата за бришење на осудата врз основа на судска одлука (член 513 став 2 од Законот за кривичната постапка) се поднесува до општинскиот суд според живеалиштето на осудениот.

По молбата за бришење на осудата одлучува судот кој ја донел првостепената одлука.

Член 63

Молбата за престанок на мерките на безбедност забрана на вршење професија, дејност или должност, забрана на јавно истапување или забрана на управување со моторно возило, или за престанување на правната последица од осудата која се однесува на забрана на стекнување на определено право (член 92 од Кривичниот закон на Социјалистичка Федеративна Република Југославија) се поднесува до општинскиот суд според живеалиштето на осудениот.

По молбата од став 1 од овој член одлучува првостепениот суд што ја донел одлуката.

Член 64

За давање меѓународна кривичноправна помош надлежен е општинскиот суд на чие подрачје престојува лицето кое треба да се испита или соочи, или на чие подрачје ќе се затекне странецот, а во Скопје Општинскиот суд Скопје I.

Член 65

Пред поднесување на тужба за надоместување на штета оштетениот е должен со своето барање да се обрати до Републичкиот секретаријат за правосудство.

Член 66

За решавање по тужбата за надоместување на штета на лица неоправдано осудени, или неосновано лишени од слобода, надлежен е општинскиот суд кој ја донел првостепената пресуда, односно општинскиот суд во седиштето на окружниот суд кој ја донел првостепената пресуда, а во Скопје Општинскиот суд Скопје II.

Член 67

Републичкиот секретар за правосудство, во согласност со републичкиот секретар за финансии, ќе донесе поблиски прописи за издавањето на уве-

рение за имотната состојба кое странката е должна да го поднесе кон предлогот за ослободување од плаќање на трошоците за постапката пред судот.

Член 68

Републичкиот секретар за правосудство ги определува општинските судови кои поради недоволен број судии не можат да формираат совет предвиден во член 23 став 6 од Законот за кривичната постапка, чии работи од надлежноста на тој совет ќе ги врши советот на окружниот суд.

Решението од став 1 на овој член се објавува во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Глава IV

ПОДРАЧЈА И СЕДИШТЕ НА СУДОВИТЕ

1. Општински судови

Член 69

Во Социјалистичка Република Македонија постојат следните општински судови:

1. Општински суд во Берово за подрачјето на општината Берово;
2. Општински суд во Битола за подрачјата на општините Битола и Демир Хисар;
3. Општински суд во Гевгелија за подрачјата на општините Гевгелија и Валандово;
4. Општински суд во Гостивар за подрачјето на општината Гостивар;
5. Општински суд во Дебар за подрачјето на општината Дебар;
6. Општински суд во Делчево за подрачјето на општината Делчево;
7. Општински суд во Кавадарци за подрачјето на општината Кавадарци;
8. Општински суд во Кичево за подрачјата на општините Кичево и Македонски Брод;
9. Општински суд во Кочани за подрачјата на општините Кочани и Винаца;
10. Општински суд во Кратово за подрачјето на општината Кратово;
11. Општински суд во Крива Паланка за подрачјето на општината Крива Паланка;
12. Општински суд во Куманово за подрачјето на општината Куманово;
13. Општински суд во Неготино за подрачјето на општината Неготино;
14. Општински суд во Охрид за подрачјето на општината Охрид;
15. Општински суд во Прилеп за подрачјето на општината Прилеп;
16. Општински суд во Радовиш за подрачјето на општината Радовиш;
17. Општински суд во Ресен за подрачјето на општината Ресен;
18. Општински суд во Свети Николе за подрачјето на општината Свети Николе;
19. Општински суд Скопје I — во Скопје за подрачјата на општините Карпош и Центар;
20. Општински суд Скопје II — во Скопје за подрачјата на општините Гази Баба, Кисела Вода и Чаир;
21. Општински суд во Струга за подрачјето на општината Струга;
22. Општински суд во Струмица за подрачјето на општината Струмица;
23. Општински суд во Тетово за подрачјето на општината Тетово;
24. Општински суд во Титов Велес за подрачјето на општината Титов Велес;
25. Општински суд во Штип за подрачјата на општините Штип и Пробиштип;
26. Општински суд во Крушево за подрачјето на општината Крушево.

2. Окружни судови

Член 70

Во Социјалистичка Република Македонија окружни судови се:

1. Окружниот суд во Битола за подрачјата на општинските судови во Битола, Охрид, Прилеп, Ресен, Струга и Крушево;
2. Окружниот суд во Скопје за подрачјата на општинските судови во Гостивар, Гевгелија, Дебар, Кавадарци, Кичево, Кратово, Крива Паланка, Куманово, Неготино, Скопје I, Скопје II, Тетово и Титов Велес;
3. Окружниот суд во Штип за подрачјата на општинските судови во Берово, Делчево, Кочани, Радовиш, Свети Николе, Струмица и Штип.

3. Окружни стопански судови

Член 71

Во Социјалистичка Република Македонија окружни стопански судови се:

1. Окружниот стопански суд во Битола за подрачјата на општините Битола, Демир Хисар, Крушево, Охрид, Прилеп, Ресен и Струга;
2. Окружниот стопански суд во Скопје за подрачјата на општините Македонски Брод, Валандово, Гевгелија, Гостивар, Дебар, Кавадарци, Кичево, Кратово, Крива Паланка, Куманово, Неготино, Скопје, Тетово и Титов Велес;
3. Окружниот стопански суд во Штип за подрачјата на општините Берово, Винаца, Делчево, Кочани, Пробиштип, Свети Николе, Струмица, Радовиш и Штип.

Глава V

ВНАТРЕШНА ОРГАНИЗАЦИЈА

1. Судска управа

Член 72

Работите со кои се обезбедуваат услови за правилно работење на судот се вршат во рамките на судската управа.

Работите на судската управа ги врши претседателот на судот врз основа на овластувањата утврдени со закон или општ акт на судот и е одговорен за нивното извршување.

Претседателот на судот вршењето на одредени работи од судската управа може да му го довери на судија.

Судот може да има секретар на кого претседателот може да му довери вршење на определени работи од судската управа.

За секретар може да биде именуван дипломиран правник со положен правосуден испит.

Определени работи од судската управа врши Републичкиот секретаријат за правосудство.

Член 73

Вршењето на судската управа се состои во: увид во тоа дали работите се вршат уредно и благовремено според судскиот деловник и другите прописи за организацијата и работата на судот, испитување наводите во поплаките на граѓаните во врска со неуредното работење на судовите односно непостапувањето или одолжувањето на судската работа по одделни предмети, како и увид во тоа дали се вршат и како се вршат другите работи од судската управа со кои се обезбедува нормално работење на судовите.

Член 74

Претседателот на судот го претставува судот, се грижи за обезбедување на услови за правилна работа на судот, го утврдува распоредот на работите по претходно прибавено мислење од седницата на судиите, одлучува за одржување на рочишта надвор од седиштето на судот, одлучува за

потребата од објавување на судските одлуки преку средствата за јавно информирање, дава известување за текот на судската постапка, врши и други работи кои со закон или со друг општ акт му се ставени во надлежност.

Претседателот на општинскиот суд ги врши работите од став 1 на овој член и во одделението на општинскиот суд.

Во случај на отсутност или спреченост, претседателот го заменува судија кого го определува претседателот на судот со годишниот распоред за работа.

Член 75

Претседателот на општинскиот суд врши надзор над притворениците.

Во град Скопје надзорот од став 1 на овој член го врши претседателот на Општинскиот суд Скопје II.

Член 76

Републичкиот секретаријат за правосудство:

— ја следи и проучува работата на судовите во врска со усовршувањето на нивната организација, проблемите на кадрите и нивното стручно усовршување, обезбедувањето на услови за работа на судовите, благовременоста и експедитивноста и ажурноста во нивното работење,

— на судовите им дава упатства за вршење на работите од судската управа во согласност со судскиот деловник,

— на судовите им дава упатства за водење на статистичките податоци,

— врши увид во работите од судската управа на судовите,

— ги испитува наводите од претставките и оплаките во врска со неуредното работење на судовите односно непостапувањето или одолжувањето на судската работа по одделни предмети.

Републичкиот секретаријат за правосудство може да бара од судовите податоци и извештаи што му се потребни за вршење на работите на судската управа.

Во вршењето на работите од став 1 и 2 на овој член Републичкиот секретаријат за правосудство не може да преземе дејствија кои би имале влијание врз судот при одлучувањето по судските работи.

Член 77

Републичкиот секретар за правосудство донесува правилник за внатрешно работење на судовите (судски деловник).

Со судскиот деловник се пропишува организацијата и начинот на работење на судовите, а посебно правилата за водење на судски уписници и други помошни книги, за работата на судската писарница, за обрасците што се употребуваат во работата на судот, на постапувањето со судските списи од нивниот прием до архивирањето, за материјалното и паричното работење, за работата по меѓународна правна помош, за постапката при укажување на правна помош на граѓаните во судот и надвор од судот, за информирање на јавноста за работата на судот, за евиденција на приправничката практика во судовите, за повикување и распоредување на судиите-поротници по судските совети, за работата во совет, за работата на седници на судски одделенија и др.

Во судскиот деловник се пропишува и начинот на организација на заедничките служби во судските згради во кои се сместени повеќе правосудни органи.

Член 78

Кога ќе се утврди дека работите од судската управа не се вршат уредно и благовремено според судскиот деловник и другите прописи за организацијата и работата на судот, а тоа има влијание врз вршењето на благовременоста, експедитивноста и ажурноста во работењето на судовите, Републичкиот секретаријат за правосудство ќе му укаже на претседателот на судот.

Ако и покрај ваквите укажувања положбата на судската управа не се подобри, републичкиот секретар за правосудство е должен за тоа да го извести надлежното собрание и да предложи преземање на соодветни мерки.

Член 79

Прописи за куќниот ред во затворите за издржување на притвор донесува републичкиот секретар за правосудство.

2. Судски одделенија

Член 80

Во судовите во кои повеќе совети односно судии поединци одлучуваат за работи од иста правна област, се формираат судски одделенија во чиј состав влегуваат судиите што одлучуваат во работите од иста правна област.

На седниците на судските одделенија се разгледуваат прашања од интерес за работата на сите совети односно судии што се во состав на одделението.

Во општинските и окружните судови, окружните судови, окружните стопански судови и Стопанскиот суд на Македонија, се одржуваат седници со сите судии на кои посебно се разгледуваат прашања кои се однесуваат на општествените односи кои судот ги проучувал, се утврдуваат извештаи и известувања за собранијата и други органи и организации и се утврдува годишниот распоред за работата на судиите.

Член 81

Во судовите кои немаат услови за формирање на судски одделенија прашањата од член 80 став 2 на овој закон се разгледуваат на седница на сите судии.

Седницата на сите судии ја свикнува и со нејзината работа раководи претседателот на судот.

Член 82

Во Врховниот суд на Македонија и Стопанскиот суд на Македонија се свикнува седница на одделение и кога ќе се утврди дека по прашањето за примена на законот постои несогласност меѓу некои совети или кога еден совет одлучи да го измени правното мислење усвоено од дотогашната своја практика или мислење дотогаш усвоено од сите совети.

Правното мислење усвоено на седница на одделение задолжително е за сите совети во состав на одделението.

Член 83

Седницата на судското одделение на Врховниот суд на Македонија односно Стопанскиот суд на Македонија ја свикнува и со нејзината работа раководи претседателот на одделението.

Седницата на одделението донесува правно мислење со мнозинство на гласови на сите судии што се во состав на одделението.

Претседателот на Врховниот суд на Македонија односно на Стопанскиот суд на Македонија може да учествува во работата на седницата на одделението.

Одредбите од овој член за свикнувањето и работата на седниците на судските одделенија соодветно се применуваат и во општинските, окружните и окружните стопански судови.

Член 84

За обезбедување спроведувањето на одредбите од Законот за кривичната постапка за истражните дејствија, кои доколку не се извршат без одлагање, штетно би се одразиле врз натамошното водење на постапката, окружните и општинските судови организираат дежурна истражна служба надвор од работното време во работни денови, саботи, недели и државни празници.

3. Општа седница на Врховниот суд на Македонија

Член 85

Врховниот суд на Македонија на општа седница:

— утврдува начелни ставови и начелни правни мислења по прашања од значење за единството во примената на републичките закони и другите републички прописи и самоуправните општи акти од страна на судовите,

— одлучува во случаи предвидени со закон,

— дава мислење за потребата од донесување или измена на закони или други прописи,

— предлага давање на автентично толкување на републички закон,

— разгледува прашања кои се однесуваат на општествените односи и појави кои судот ги следел и проучувал и утврдува извештаи и известувања за Собранието на Социјалистичка Република Македонија или други органи или организации,

— утврдува програма за работата на судот и годишен распоред за работата на судиите,

— врши други работи определени со закон.

Член 86

Општата седница на Врховниот суд на Македонија ја свикува и со неа раководи претседателот на судот.

Општата седница ја сочинуваат претседателот и сите судии на Врховниот суд на Македонија.

За полноважно одлучување на општата седница потребно е во работата да учествуваат најмалку 2/3 од судиите. Одлуките се донесуваат со мнозинство на гласови на сите судии на тој суд.

Поблиски прописи за работата на општата седница се пропишуваат со деловник што го донесува општата седница.

4. Заедничка седница на Врховниот суд и Стопанскиот суд на Македонија

Член 87

Кога претседателот на Врховниот суд на Македонија утврди дека судската практика е неизедначена по прашања што се од значење за единството во примената на републичките закони од страна на судовите од општа надлежност и стопанските судови, или дека во врска со неизедначената примена на републички закон кај судовите од општа надлежност и стопанските судови треба да се заземат начелни ставови и начелни правни мислења, закажува заедничка седница на Врховниот суд на Македонија и Стопанскиот суд на Македонија.

Претседателот на Врховниот суд на Македонија ќе свика заедничка седница и кога тоа ќе го побара претседателот на Стопанскиот суд на Македонија.

Заедничката седница ја сочинуваат претседателите и судиите на Врховниот суд на Македонија и на Стопанскиот суд на Македонија.

За одржување на заедничката седница е потребно присуство на најмалку 2/3 од судиите на секој суд.

Се смета дека определен став е заземен кога за него гласало мнозинството од присутните членови на заедничката седница.

На заедничка седница се определуваат делегатите за заедничката седница на Сојузниот суд, републичките врховни судови, покраинските врховни судови и Врховниот воен суд за заземање на начелни ставови по прашања што се од интерес за применувањето на сојузни прописи.

Делегатите се определуваат посебно за секоја заедничка седница.

Заедничката седница донесува деловник за работа на заедничката седница.

5. Критериуми за бројот на судиите и судските соработници во одделни судови

Член 88

Собранието на Социјалистичка Република Македонија ќе утврди критериуми за определување бројот на судиите и судските соработници и приравници во окружните, окружните стопански и општинските судови.

Во судовите, во кои во рок од шест месеци од денот на донесувањето на одлуката за определување бројот на судиите не биде избран предвидениот број судии, повисоките судови се должни да делегираат судии од редот на своите судии.

Ако во рокот од став 2 на овој член во одделен суд не биде избран определен број судии, ќе се поведе постапка за неговото укинување.

Глава VI

СУДИИ И СУДИИ — ПОРОТНИЦИ

Член 89

Бројот на судиите и судиите — поротници го утврдува собранието на општината кое е надлежно за нивниот избор и разрешување односно Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Во општинскиот суд установен за територија на две или повеќе општини бројот на судиите и судиите — поротници го одредува собранието на општината каде што се наоѓа седиштето на судот, по претходна согласност на собранијата на другите општини.

Одредбите на овој закон за судиите се однесуваат и на претседателот на судот.

1. Избор на судии и судии — поротници

Член 90

Судиите и судиите — поротници на општинскиот суд ги избира и разрешува собранието на општината за чие подрачје е установен судот. Ако општинскиот суд е установен за подрачја на две или повеќе општини, изборот го вршат собранијата на сите општини. Избран е оној кандидат кој ќе биде избран во сите собранија на општините.

Судиите и судиите — поротници на окружен суд, на окружен стопански суд, на Стопанскиот суд на Македонија и на Врховниот суд на Македонија ги избира и разрешува Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 91

За судија на општински суд, окружен суд и окружен стопански суд може да биде избран државјанин на Социјалистичка Федеративна Република Југославија дипломиран правник со потребното искуство и стручно знаење, со положен правосуден испит и морално-политички квалитети за вршење на судската функција.

За судија на Врховниот суд на Македонија и Стопанскиот суд на Македонија може да биде избран државјанин на Социјалистичка Федеративна Република Југославија дипломиран правник, кој се истакнал како правен стручњак и поседува морално-политички квалитети за вршење на судската функција.

Член 92

За судија — поротник може да биде избран државјанин на Социјалистичка Федеративна Република Југославија кој е полнолетен и поседува морално-политички квалитети за вршење на оваа функција.

Судија — поротник во стопански суд, покрај условите предвидени во став 1 на овој член, треба да биде лице кое, со оглед на своето стручно знаење или искуство, е способен да ја врши судската должност во стопанскиот суд.

Судија — поротник на општински, окружен и Врховен суд за судење на малолетници, покрај условите од став 1 на овој член, треба да биде лице кое има искуство во воспитување на малолетници.

Член 93

Судиите — поротници имаат право на надоместок на трошоците настанати во вршењето на судската функција и надоместок за изгубената заработувачка.

Поблиски прописи за надоместоците за судиите — поротници на општински судови донесува Собранието на општината каде што се наоѓа седиштето на судот, а за судиите — поротници на другите судови Собранието на Социјалистичка Република Македонија.

Член 94

За судија или судија — поротник во ист суд не може да биде избрано лице кое на претседателот на судот или на избраниот судија на тој суд му е брачен другар или е во сродство во права линија или странична линија до втор степен.

Член 95

Собранието на општината односно Собранието на Социјалистичка Република Македонија, кога избира судија на општински суд, окружен и окружен стопански суд, претходно ќе објави дека ќе врши избор на судија на одреден суд и ќе ги повика кандидатите во одреден рок да поднесат пријави до собранието. Рокот за пријавување не може да биде пократок од 15 дена, сметано од денот на објавувањето.

Објавувањето дека ќе се избира судија на општински суд, на окружен и окружен стопански суд се врши во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“ и во дневниот печат, а за судија на општински суд и во службениот гласник на општината што го објавува изборот.

Член 96

За резултатот на изборот собранието ќе го извести судот за избраниот судија и судијата.

Против одлуката за избор не може да се води управна ниту, пак, судска постапка.

Член 97

Избор на судиите на кои им истекнува мандатот се врши најдоцна 15 дена пред истекот на мандатот.

Член 98

Избраниот судија, пред да стапи на должност, дава свечена изјава пред претседателот на собранието што го избрало.

Судиите — поротници даваат свечена изјава пред претседателот на судот.

Текстот на свечената изјава гласи:

„Изјавувам дека во вршењето на судската должност ќе се залагам за развојот на социјалистичката самоуправна заедница и остварувањето на заедничките интереси на работничката класа и на работните луѓе и граѓаните на Социјалистичка Република Македонија и Социјалистичка Федеративна Република Југославија и за остварување на општествено-економските и другите самоуправни односи и права на самоуправните организации и заедници и на работните луѓе и дека ќе се придржувам за Уставот на Социјалистичка Федеративна Република Југославија и Уставот на Социјалистичка Република Македонија, законите и самоуправните акти и дека совесно и одговорно ќе ја вршам својата должност“.

Член 99

Во вршењето на судската функција судијата е должен да придонесува за заштитата и јакнењето на уставноста и законитоста како и да ги штити правата, слободите, должностите и материјалната и општествената положба на работните луѓе и граѓаните, организациите на здружениот труд и другите самоуправни организации и заедници.

Член 100

Судиите се должни стручно да се усовршуваат.

Член 101

За штетата што судијата во вршењето на судската функција со својата незаконита или неправилна работа ќе им ја стори на граѓаните или на правни лица, одговара Социјалистичка Република Македонија.

Ако врз основа на правосилна пресуда Социјалистичка Република Македонија ја надоместила штетата сторена од судијата, може од него да бара надоместок на исплатениот износ само ако тој штетата ја сторил намерно или со крајно невнимание.

2. Времено упатување на работа во друг суд

Член 102

Судија на општински, окружен и окружен стопански суд може да биде временно упатен на работа во друг суд по своја согласност најмногу до шест месеци во една година.

Времено упатување во друг суд се врши само доколку поради спреченост или изземање на судија или поради други оправдани причини е доведено во прашање редовното работење на судот.

Член 103

Во општински суд може да биде временно упатен на работа судија на окружен суд или судија на друг општински суд од подрачјето на истиот окружен суд.

Во окружен стопански суд може да биде временно упатен на работа судија на друг окружен стопански суд.

Решение за временно упатување на работа во друг суд во случајот од став 1 на овој член донесува претседателот на окружниот суд со претходна согласност на извршниот орган на собранието на општината во која се упатува судијата, а од став 2 — претседателот на Стопанскиот суд на Македонија.

Ако упатувањето се врши за време до еден месец, не се бара согласност од став 3 на овој член.

Член 104

Судијата, кој временно се упатува на работа во друг суд, има право на личен доход на товар на судот во кој е упатен.

Ако судијата е упатен на работа надвор од местото на неговото живеалиште, има право на дневници или надоместок за одвоен живот од семејството на товар на судот во кој е упатен.

3. Разрешување на судија и судија — поротник

Член 105

Судијата и судијата — поротник го разрешува од должноста собранието што го избира.

Ако за разрешување се надлежни собранија на повеќе општини, судија или судија — поротник ќе се смета за разрешен ако е разрешен само во едно од тие собранија.

Член 106

Судија ќе биде разрешен од должност:

1. кога самиот бара да биде разрешен,
2. кога по своја согласност ќе биде избран во друг суд или избран односно именуван на друга должност,
3. кога ќе биде осуден за кривично дело на казна затвор во траење повеќе од 6 месеци,
4. кога ќе се утврди дека извршил потешка повреда на судската должност односно на угледот на судската служба или дека со својата работа покажал дека не е способен за вршење на таа должност,
5. кога ќе се утврди дека немал услови повторно да биде избран за судија,

6. кога ќе се утврди дека трајно ја загубил работната способност за вршење на судската функција,

7. ако се утврди дека е морално-политички неподобен за вршење на судската функција,

8. ако се утврди дека не е стручно способен за вршење на судската функција или дека подолго време неуредно ја врши должноста на судија односно дека подолго време не постигнува задоволителни резултати во работата,

9. кога наполнил 40 години стаж на осигурување (маж), односно 35 години стаж на осигурување (жена) или кога наполнил 65 години живот и 30 години пензиски стаж (маж), односно 60 години живот и 25 години пензиски стаж (жена).

Член 107

Судијата може да биде разрешен од должноста ако Собранието на општината односно Собранието на Социјалистичка Република Македонија одлучило, заради намалување обемот на работата, да се намали бројот на судските места во судот.

Се смета дека судијата е разрешен од должноста ако биде укинат судот во кој е избран.

Член 108

Судија, кој не е повторно избран или е предвреме разрешен заради укинување на судот или намалување обемот на работата на судот, за шест месеци по престанокот на должноста ги задржува сите права од работата и врз основа на работата. За тоа време има право на личен доход, доколку не се вработи претходно, во висина на личниот доход, што го примал во последниот месец пред престанувањето на судиската должност, како и на другите зголемувања на личниот доход и на другите примања на судиите.

Судија кој не е повторно избран или е предвреме разрешен според одредбите од став 1 на овој член му се става на располагање на Собранието на општината односно на Собранието на Социјалистичка Република Македонија и може за тоа време да му се довери вршење на одредени работи кои одговараат на неговата стручна подготовка и функцијата што ја вршел.

Судија, кој наполнил 30 години пензиски стаж до денот на разрешувањето, ги задржува правата од став 1 на овој член една година по престанокот на должноста.

Член 109

Судија — поротник ќе биде разрешен од должноста пред истекот на времето за кое е избран:

1. кога самиот ќе побара да биде разрешен,

2. кога ќе се утврди дека е недостоен или неспособен за вршење на судиската функција,

3. кога ќе се утврди дека неуредно ја врши должноста на судија — поротник,

4. ако се утврди дека е морално-политички неподобен за вршење на оваа функција.

Член 110

Ако судијата побара да биде разрешен, а надлежното собрание не донесе одлука по ова барање во рок од 3 месеци од денот на поднесувањето на барањето, судот, по барање од претседателот на судот или од судијата, ќе утврди дека му престанала должноста во судот и за тоа ќе го известат надлежното собрание.

Член 111

Судија, кој е избран во друг суд односно е избран или именуван на друга должност, не може да стапи на оваа должност пред надлежното собрание да го разреши од судиската должност.

Член 112

Одлука за разрешување од должност на судија или судија — поротник поради немање на морално-политички квалитети може да се донесе само ако претходно е спроведена постапка за утврдување на причините за разрешување и ако во таа постапка судијата односно судијата — поротник имал можност да се изјасни за причините.

Член 113

Предлог за отпочнување на постапка за разрешување на судија поради причините од точките 4, 5, 7 и 8 од член 106 на овој закон поднесува општината седница на Врховниот суд на Македонија односно седницата на судиите на Стопанскиот суд на Македонија. Во предлогот ќе се изнесат причините поради кои се предлага отпочнување на постапка.

Предлог за отпочнување на постапката за разрешување на судија — поротник наведен во точка 2—4 од член 109 може да поднесе претседателот на судот во кој судијата — поротник е избран.

Во предлогот мораат да се изнесат причините поради кои се покренува постапката за разрешување.

За поднесување на предлогот од став 1 на овој член ќе се известат републичкиот секретар за правосудство.

Комисијата за прашања на изборите и именувањата на Собранието на Социјалистичка Република Македонија односно соодветното тело на Собранието на општината, по предлог или по своја иницијатива, донесува одлука за отпочнување и ја води постапката за разрешување на судијата.

Претседателот на судот го известува Собранието на соодветната општина односно Собранието на Социјалистичка Република Македонија за тоа дека судијата ги исполнил условите за здобивање со право на старосна пензија, кое ќе го разреши од должноста и пред истекот на времето за кое е избран.

За разрешување на судијата и судијата — поротник Собранието го известува разрешениот судија односно судијата — поротник, судот чиј судија односно поротник е разрешен и Републичкиот секретаријат за правосудство.

Член 114

Ако општинскиот суд е установен за подрачјето на две и повеќе општини, Собранијата на општините можат да се согласат сите или некои работи во врска со изборот и разрешувањето на судиите и судиите — поротници, освен изборот на судија и судија — поротник да ги врши Собранието на општината во седиштето на судот.

Секое собрание на општината од подрачјето на општинскиот суд може независно од спогодбата од став 1 на овој член да покрене постапка за разрешување односно може да разреши судија и судија — поротник под услови предвидени со закон.

Член 115

На судијата за времето додека се наоѓа на отслужување на воената обврска, функцијата му мирува.

4. Отстранување од должност на судија и судија поротник

Член 116

Судијата ќе се отстрани од должноста додека се наоѓа во притвор.

Судијата може да биде отстранет од должноста додека трае истрагата и ако е отпочната постапка за негово разрешување поради тоа што е правосилно осуден за кривично дело кое го прави неподобен за вршење на судиската функција или заради потешка повреда на судиската должност.

Одлука за отстранување во случаите од став 1 и 2 на овој член за судијата донесува претседателот на судот, а за претседателот на судот претседателот на повисокиот суд.

Член 117

Ако против судијата — поротник е отворена истрага или е отпочната постапка за негово разрешување од должноста, претседателот на судот нема да го повикува судијата — поротник на вршење на должноста додека трае кривичната постапка односно постапката за разрешување.

Глава VII

СТРУЧНИ СОРАБОТНИЦИ, ПРИПРАВНИЦИ И ДРУГИ РАБОТНИЦИ ВО СУДОТ

Член 118

Во судовите постои потребен број стручни соработници, судски приправници и други работници за вршење на стручните, административните и помошните работи.

Во судовите можат да постојат и потребен број на редари (судски стражари) за одржување на редот во судската зграда.

Положбата, овластувањата и начинот на работење на судските редари ги пропишува републичкиот секретар за правосудство.

Член 119

Стручен соработник во суд може да биде дипломиран правник со положен правосуден испит.

Стручен соработник во Врховниот суд на Македонија и Стопанскиот суд на Македонија може да биде дипломиран правник со положен правосуден испит, кој поминал две години на практика на правни работи.

Член 120

Стручните соработници им помагаат во работата на судиите, ги проучуваат правните прашања во врска со работата на судот во некои видови на предмети, изработуваат нацрти на судски одлуки, земаат тужби на записник, предлози и други поднесоци и изјави на странките и работат самостојно или под надзор и упатство на судија, вршат и други стручни работи предвидени со закон или со правилник на судот.

Член 121

Судски приправник може да биде дипломиран правник кој ги исполнува општите услови за вработување во органите на управата.

Приправници се вработуваат во општинските, окружните и окружните стопански судови и наизменично се распоредуваат на сите работи за да се здобијат со практика во сите области на судската работа.

Приправниците можат на определено време да се упатат на практика во друг суд, јавно обвинителство, јавно правобранителство, орган на управа или служба за правна помош.

Траењето на приправничката практика, условите за стекнување право за полагање на правосуден испит и програмата и начинот на полагање на испитот се уредува со посебен закон.

На приправник, кој не ќе го положи правосудниот испит во рок од 2 години му престанува својството на приправник во судот.

По положениот правосуден испит и исполнувањето на условите за стажот, приправникот се распоредува на работно место стручен соработник.

Глава VIII

ПОСЕБНИ ОДРЕДБИ

1. Постојани судски преведувачи

Член 122

За преведување на говор или писмени исправи се поставуваат постојани судски преведувачи.

Постојаните судски преведувачи ги поставува и разрешува републичкиот секретар за правосудство.

Поблиски одредби за правата и должностите на судските преведувачи донесува републичкиот секретар за правосудство.

2. Средства за работа на судовите

Член 123

Средства за работа на Врховниот суд на Македонија, Стопанскиот суд на Македонија, окружните и окружните стопански судови обезбедува Социјалистичка Република Македонија, а средства за работа на општинскиот суд обезбедува општината.

Член 124

Кога општинскиот суд е установен за подрачје на две или повеќе општини, средствата за работа на судот спогодбено ги обезбедуваат општините.

Средствата од став 1 на овој член се предвидуваат во буџетот на општината на чие подрачје е седиштето на судот.

Член 125

Надоместоците на личните доходи на претседателот на судот и судиите ги определува Собранието на Социјалистичка Република Македонија односно собранието на општината на начин на кој се определуваат надоместоците на личните доходи на функционерите што собранието ги избира односно именува.

Средствата што му се одобрени на судот за примање на приправници, за опрема, за стручно усовршување на судиите и другите работници и за други посебни намени, не можат да се користат за друга намена.

Глава IX

САМОУПРАВУВАЊЕ НА РАБОТНИТЕ ЛУЃЕ ВО СУДОВИТЕ

Член 126

Прописите за самоуправување на работните луѓе во органите на управата и средствата за работа на органите на управата во Социјалистичка Република Македонија, како и прописите за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд се применуваат и на работниците во редовните судови, ако со овој закон не е поинаку определено.

Одредбите за одговорноста за повреда на обврските, утврдени со општиот акт на работната заедница на судот, не се применуваат на судиите.

Глава X

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 127

Одредбите на членовите — 36, 37, 41, 45, 46, 47, 48, 49, 50 и 52 на овој закон ќе се применуваат од 1 јануари 1977 година.

Член 128

Предметите по кои по 1 јануари 1978 година, а по поднесени правни средства, второстепениот суд ќе донесе одлука со која се укинува првостепената одлука, ќе се достават до судот надлежен според овој закон.

Член 129

Општинските судови Скопје I и Скопје II правносилно ќе ги довршат предметите што ги примиле до 1 јануари 1977 година, а што според изменетата месна надлежност според одредбите на овој закон се од надлежност на друг суд.

Член 130

До донесувањето на Законот за вонпроцесната постапка и Законот за извршната постапка, одлуките на судот во втор степен од овие постапки се правосилни.

По однос на надлежноста на судот за решавање на барањето за заштита на законитоста што го поднесува јавниот обвинител, условите за поднесување на барањето и за другите прашања во постапката, ќе се применуваат одредбите на Законот за процесната постапка.

Член 131

Општинскиот суд во Неготино ќе отпочне со работа на 1 јануари 1977 година.

Член 132

Од 1. I. 1978 година постапката по тужбите во управниот спор поднесени до 1. VII. 1977 година ќе се спроведе според прописите на Законот за управните спорови („Службен лист на СФРЈ“, број 4/77).

Член 133

Одредбите од член 445 од Законот за кривичната постапка и член 468 од Законот за процесната постапка ќе се применуваат од 1 јануари 1978 година.

Член 134

Републичкиот секретар за правосудство ќе го определи начинот и постапката за пренесување на архивата и несвршените предмети меѓу судовите надлежни според досегашните прописи и судовите надлежни според овој закон.

Член 135

Судиите избрани според досегашните прописи остануваат на должност и по влегувањето во сила на овој закон.

Времето за повторен избор на лицата од став 1 на овој член се смета од денот на последниот избор на судијата.

Член 136

На 6 април 1976 година, како ден на влегување во сила на Законот за редовните судови („Службен весник на СРМ“ број 10/76), престануваат да важат: Законот за судовите од општа надлежност („Службен весник на СРМ“ бр. 42/65); Законот за стопанските судови („Службен весник на СРМ“ бр. 42/65); Законот за стварната надлежност на редовните судови („Службен весник на СРМ“ бр. 20/74); Законот за подрачјата на општинските и окружните судови од општа надлежност во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 16/65 и 19/66); Законот за подрачјата на окружните стопански судови во Социјалистичка Република Македонија („Службен весник на СРМ“ бр. 16/65 и 19/66).

На 1 јуни 1976 година престанува да важи Одлуката за определување општински судови кои ќе бидат надлежни за кривични предмети на малолетници од подрачјата на повеќе општински судови од ист окружен суд („Службен весник на СРМ“ бр. 27/68).

234.

Врз основа на член 318, став 2 од Уставот на Социјалистичка Република Македонија, член 14, став 2 од Законот за Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита („Службен весник на СРМ“, бр. 30/77), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на општествено-политичкиот собор, одржани на 8 мај 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА СТАТУТОТ НА ЦЕНТАРОТ ЗА ОБРАЗОВАНИЕ НА КАДРИ ЗА БЕЗБЕДНОСТ И ОПШТЕСТВЕНА САМОЗАШТИТА „ЕЛИСИЕ ПОПОВСКИ — МАРКО“ — СКОПЈЕ, НА ОДРЕДБИТЕ ШТО СЕ ОД ЗНАЧЕЊЕ ЗА ОСТВАРУВАЊЕ НА ПОСЕБНИОТ ОПШТЕСТВЕН ИНТЕРЕС ВО ИЗВРШУВАЊЕТО НА ДЕЈНОСТА НА ЦЕНТАРОТ

Се дава согласност на Статутот на Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита „Елисије Поповски — Марко“ — Скопје, на одредбите што се од значење за остварување на посебниот општествен интерес во извршувањето

на дејноста во Центарот, што го донесоа работниците на Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита на референдумот одржан во декември 1977 година.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1240

8 мај 1979 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. **Слободан Арнаудов, с. р.**

Потпретседател
на Општествено-политичкиот собор,
Јездимир Богдански, с. р.

235.

Врз основа на член 17, став 2 од Законот за Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развиток на стопански недоволно развиените краишта („Службен весник на СРМ“, бр. 48/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 8 мај 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ОДОБРУВАЊЕ НА ЗАВРШНАТА СМЕТКА НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ЗА 1978 ГОДИНА

I. Се одобрува Завршната сметка на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развиток на стопански недоволно развиените краишта за 1978 година, што ја донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развиток на стопански недоволно развиените краишта, на седницата одржана на 12 март 1979 година, и тоа:

Вкупни средства на Фондот	825.796.462 дин.
Од тоа:	
а) кредити дадени од Фондот	791.674.812 дин.
б) неповратни средства, непосредни расходи и отписи на кредити	27.300.747 дин.
в) непотрошени средства до 31. XII 1978 година	6.820.903 дин.

II. Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1238

8 мај 1979 година

Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. **Слободан Арнаудов, с. р.**

Потпретседател
на Општествено-политичкиот собор,
Јездимир Богдански, с. р.

236.

Врз основа на член 17, став 1 од Законот за Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развоток на стопански недоволно развиените краишта („Службен весник на СРМ“, бр. 48/74), Собранието на Социјалистичка Република Македонија, на одделни седници на Соборот на здружениот труд и на Општествено-политичкиот собор, одржани на 8 мај 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ДАВАЊЕ СОГЛАСНОСТ НА ФИНАНСИСКИОТ ПЛАН НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА КРЕДИТИРАЊЕ НА ПОБРЗИОТ РАЗВИТОК НА СТОПАНСКИ НЕДОВОЛНО РАЗВИЕНИТЕ КРАИШТА ЗА 1979 ГОДИНА

I

Се дава согласност на Финансискиот план на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развоток на стопански недоволно развиените краишта за 1979 година, што го донесе Управниот одбор на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развоток на стопански недоволно развиените краишта, на седницата одржана на 12 март 1979 година.

II

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

СОБРАНИЕ НА СОЦИЈАЛИСТИЧКА РЕПУБЛИКА МАКЕДОНИЈА

Бр. 08-1239
8 мај 1979 година
Скопје

Претседател
на Собранието на СРМ,
Благоја Талески, с. р.

Претседател
на Соборот на здружениот труд,
инж. Слободан Арнаудов, с. р.

Потпретседател
на Општествено-политичкиот собор,
Јездимир Богдански, с. р.

237.

Врз основа на член 376, став 1, алинеја 8 од Уставот на СРМ, а во врска со член 1, 2 и 9 од Законот за помилување, Претседателството на СРМ, на седницата одржана на 11 мај 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОМИЛУВАЊЕ НА ОСУДЕНИ ЛИЦА

I

Неиздржаниот дел од казната се прости на:
1. Томислав Драган Јовановски, од с. Усје,
2. Димитар Благоја Димитровски, од Скопје.

II

Неиздржаниот дел од казната се намали за 3 месеци на:

1. Драшко Милан Илиќ, од Охрид,
2. Кадрија Фередин Иљаз, од с. Требош.

III

Неиздржаниот дел од казната се намали за 6 месеци на:

1. Беџет Рамадан Зибири, од Ѓорче Петров,
2. Лазо Добре Коцев, од с. Мустафино.

IV

Неиздржаниот дел од казната се намали за 1 година на:

1. Бранко Петруш Арсов, од Кочани.

V

Неиздржаниот дел од казната се намали за 1 година и 6 месеци на:

1. Страшо Ѓорѓи Бошков, од Кавадарци.

VI

Изречената казна затвор во траење од 30 дена се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Стојан Ристо Димоски, од Охрид.

VII

Изречената парична казна во износ од 5.000,00 динари се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Салија Асан Демироски, од с. Преглово.

VIII

Изречената казна затвор во траење од 3 месеци се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудените во рок од 1 година не сторат ново кривично дело на:

1. Александар Косто Несторовски, од Скопје,
2. Ванчо Димитар Алексков, од Штип.

IX

Изречената казна затвор се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Тодор Санде Трајчев, од с. Д. Подлок.

X

Неиздржаниот дел од казната затвор се замени со условна осуда со тоа што тој дел од казната нема да се изврши ако осудениот во рок од 1 година не стори ново кривично дело на:

1. Христо Ванчо Ивановски, од Битола.

XI

Изречената казна затвор се замени со условна осуда со тоа што таа нема да се изврши ако осудениот во рок од 2 години не стори ново кривично дело на:

1. Иван Павле Бошковски, од Скопје.

XII

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето, а ќе се објави во „Службен весник на СРМ“.

Бр. 08-342

11 мај 1979 година
Скопје

Претседател
на Претседателството на СРМ,
Видо Смилевски, с. р.

238.

Врз основа на член 7 од Одлуката за основите и мерилата за утврдување и усогласување на личните доходи и надоместоците за одделни трошоци на функционерите и работниците што ги именува Извршниот совет („Службен весник на СРМ“, бр. 19/78), Комисијата за кадровски и административни прашања на Извршниот совет на Собранието на СР Македонија, донесе

О Д Л У К А

ЗА ВИСОЧИНАТА НА ДНЕВНИЦИТЕ ЗА СЛУЖБЕНО ПАТУВАЊЕ НА ФУНКЦИОНЕРИТЕ И РАБОТНИЦИТЕ ШТО ГИ ИМЕНУВА ИЗВРШНИОТ СОВЕТ НА СОБРАНИЕТО НА СР МАКЕДОНИЈА

1. Височината на дневниците за службено патување во земјата на функционерите и работниците што ги именува Извршниот совет на Собранието на СР Македонија изнесува 500 динари.

2. На функционерот кој е на службено патување можат да му се признаат трошоци за ноќевање до 250 динари ако за тоа поднесе сметка. Во случај на надоместување на трошоците за ноќевање дневницата се намалува за 30%.

3. Ако функционерот за време на службеното патување не ноќева надвор од местото на живеење, дневницата се намалува за 30%.

4. Со влегувањето во сила на оваа одлука престанува да важи Одлуката на Комисијата за кадровски и административни прашања, бр. 17-633/1 од 15.3.1978 година („Службен весник на СРМ“, бр. 10/78).

5. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 15 април 1979 година.

Број 17-821

12 април 1979 година

Скопје

Претседател,

Вера Димитрова, с. р.

239.

Врз основа на член 39, алинеја 1 од Законот за здравствениот надзор над прехранбените продукти и над предметите за општа употреба („Службен весник на СРМ“, бр. 29/73), републичкиот секретар за здравство и социјална политика донесува

П Р А В И Л Н И К ЗА ОПШТИТЕ МИНИМАЛНИ ТЕХНИЧКИ УСЛОВИ ЗА ПРОСТОРИИТЕ, УРЕДИТЕ И ОПРЕМАТА ЗА ПРОИЗВОДСТВО, СКЛАДИРАЊЕ, ЧУВАЊЕ И ПРОМЕТ НА ПРЕХРАНБЕНИ ПРОДУКТИ И ПРЕДМЕТИ ЗА ОПШТА УПОТРЕБА

Член 1

Со овој правилник поблиску се утврдуваат општите минимални технички услови за просториите, уредите и опремата за производство, складирање, чување и промет на прехранбени продукти (продукти) и предмети за општа употреба (предмети).

I

Услови за просториите, уредите и опремата во кои се врши производство на продукти и предмети

Член 2

Просториите во кои се врши производство на продукти и предмети треба да овозможуваат непреклучено одвивање на технолошкиот процес во хигиенски услови за работа.

За да можат да се создадат хигиенски услови за работа, просториите во кои се врши производство на продукти и предмети особено треба:

— да бидат изградени од таков материјал што обезбедува топлотна и хидроизолација;

— да имаат површина, зафатнина и висина кои овозможуваат хигиенски услови за работа;

— да бидат одвоени на начин што ќе оневозможи вкрстување на чистиот и нечистиот дел од производството;

— да не се користат како магацин;

— да имаат непосредни врски со станбени простории.

Член 3

Подовите, сидовите, таваните и другите прегради на просториите во кои се врши производство на продукти и предмети треба да се изградени од цврст и мазен материјал што овозможува лесно и успешно одржување на чистотата.

Член 4

Просториите во кои се врши производство на продукти и предмети треба да бидат снабдени со доволна количина хигиенски исправна вода за пиење, односно за употреба во технолошкиот процес и за санитарни потреби.

До колку вода не може да се обезбеди од централен водовод, потребите за вода се подмируваат од сопствен објект за водоснабдување, кој во поглед на квалитетот на водата и санитарно-техничките услови ќе одговара на важечките прописи за вода за пиење.

Просториите во кои се врши производство на продукти и предмети треба да имаат одводна канализација за отпадни води согласно важечките прописи за заштита на водите од загадување, како и одводни канализациони цевки со противструјни вентили за спречување влегувањето на глодари.

Доколку отпадните води не се испуштаат во канализација на населеното место просториите од став 1 на овој член треба да имаат сопствени септички јами за отстранување на отпадните води согласно став 1 од овој член.

Член 6

Отстранувањето на цврстите отпадоци од просториите во кои се произведуваат продукти и предмети се врши секојдневно на соодветен хигиенски начин.

Член 7

Температурата, осветлувањето, влагата и струењето на воздухот (микроклиматски услови) во просториите во кои се произведуваат продукти и предмети мораат да бидат такви што ќе обезбедуваат запазување на здравствената исправност на продуктите и предметите.

Член 8

Просториите за производство на продукти и предмети треба да бидат снабдени со електрична енергија.

Член 9

Дворното место околу просториите во кои се врши производство на продукти и предмети треба да биде обеспрашено, озеленето и снабдено со доволно број хидранти и приклучоци за канализација.

Дворното место од став 1 на овој член мора да биде поделено на чисто и нечисто и доминантните ветрови треба да дуваат од чистиот спрема нечистиот дел.

Член 10

Просториите во кои се врши производство на продукти и предмети зависно од видот и обемот на технолошкиот процес треба да бидат снабдени со следните уреди и опрема:

- уреди за топла и ладна вода;
- уреди за обезбедување на микроклиматски услови зависно од технолошкиот процес;
- уреди за осветлување на просториите;
- уреди за одржување на општата и лична хигиена;
- опрема за одржување на чистотата;
- опрема за дотур на суровини и полупроизводи до машините за производство;
- опрема за дотур на готовите производи до магацинскиот простор.

II

Услови за просториите, уредите и опремата во кои се врши складирање и чување на продукти и предмети

Член 11

Просториите во кои се врши складирање и чување на продукти и предмети треба да ги исполнуваат следните услови:

— да бидат пристапни и со димензии што овозможуваат лесно транспортирање на продуктите и предметите;

— да бидат одвоени од просториите во кои се врши складирање и чување на суровините;

— суровините, продуктите и предметите да бидат подигнати од подот за да се овозможи одржување на чистотата;

— микроклиматските услови во магацинските простории треба да бидат такви, за да ги обезбедува од расипување продуктите и предметите кои се чуваат;

— да бидат снабдени со електрична енергија;

— начинот на отстранување на цврстите отпадоци треба да одговара на нивниот вид и коли-

чина и треба да постои одредено место за нивно складирање, до нивно конечно отстранување;

— да бидат заштитени од продирање на инсекти и глодари, со заштитување на прозорците кои се отвораат со мрежи, а подовите, сидовите и таваните треба да бидат од цврст материјал со мазни површини и без пукнатини;

— транспортирањето на суровините и готовите производи да се врши со средства што ја одржуваат и сочувуваат здравствената исправност на продуктите и предметите.

Член 12

Во магацинските простории во кои се врши складирање и чување на суровините, продуктите и предметите да се обезбеди посебен простор за чување на уредите и опремата за одржување на хигиената.

III

Услови за просториите, уредите и опремата за промет на продукти и предмети

Член 13

Просториите за промет на продукти и предмети треба да овозможуваат обезбедување на здравствена исправност на продуктите и предметите.

Просториите за промет на продукти и предмети, во зависност од капацитетот и видот на продуктите и предметите, треба да имаат површини и зафатнини кои при нормална соодветна топлотна и хидроизолација ќе обезбедуваат здравствена исправност на продуктите и предметите.

Член 14

Просториите треба да бидат снабдени со доволна количина на текушта топла и ладна хигиенски исправна вода.

Член 15

Отстранување и трајно сместување на отпадните материји треба да се врши секојдневно на соодветен хигиенски начин.

Член 16

Микроклиматските услови во просториите треба да обезбедуваат запазување на здравствената исправност на продуктите и предметите.

Член 17

Просториите за промет на продукти и предмети во зависност од видот и обемот на прометот треба да бидат снабдени со следните уреди и опрема:

— уреди за обезбедување на микроклиматските услови зависно од видот на продуктите и предметите;

— опрема за одржување на чистотата;

— опрема и средства неопходни за одржување на општата и лична хигиена.

Член 18

Инвентарот (полици, ормаги, штандови, витрини, продажни површини) да бидат со мазни површини кои можат лесно хигиенски да се одржуваат.

Член 19

Постројките, мебелот, приборот за ракување со продуктите, предметите и другата опрема да бидат од материјал што не влијае штетно врз хигиенската исправност на продуктите, односно предметите и што овозможува нивно лесно и успешно чистење и дезинфекција.

Член 20

Овој правилник влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“.

Републички секретар за здравство и социјална политика,

Петар Цундев, с. р.

240.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на Одлуката за утврдување висината на аконтациониот износ на личниот доход на работниците во органот на управата на Собранието на општината Титов Велес, донесена од советот на работната заедница во согласност со старешината на органот на седницата од 8 мај 1978 година на основа членот 433 од Уставот на СР Македонија и членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки, по одржаната јавна расправа на 21 февруари 1979 година донесе

О Д Л У К А

1. СЕ ПОНИШТУВА Одлуката за утврдување висината на аконтациониот износ на личниот доход на работниците во органот на управата на Собранието на општината Титов Велес, донесена од советот на работната заедница во согласност со старешината на органот на седницата од 8 мај 1978 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Собранието на општината Титов Велес на начинот пропишан за објавување на самоуправни општи акти.

3. Уставниот суд на Македонија, по повод поднесена претставка, со решението У. бр. 67/78 од 28 ноември 1978 година, поведе постапка за оценување уставноста и законитоста на одлуката означена во точката 1 на оваа одлука, затоа што основано се постави прашањето за нејзината согласност со алинејата 1 на став 1 од член 3 од Законот за самоуправање и работни односи во органот на управата („Службен весник на СРМ“, бр. 28/65) и членот 463 од Законот за здружениот труд, како и со ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија и ставот 1 на член 127 од Законот за здружениот труд.

4. Во претходната постапка и на јавната расправа Судов утврди дека оспорената одлука е донесена од советот на работната заедница во согласност со старешината на органот на седницата од 8 мај 1978 година. Во членот 1 од одлуката е определено дека до доизградувањето на системот на распределбата на личните доходи во органот на управата на Собранието на општината Титов Велес, според правилникот за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и за заедничка потрошувачка, исплатата на личните доходи ќе се врши по одредбите на оваа одлука. Според членот 2 од одлуката исплатата на личните доходи ќе се врши во аконтациониот износ и тоа: за работниците со високо и више образование според стартниот основ од 1977 година зголемен со 6%, а за работниците со средно и други категории на пониско образование, според стартниот износ од 1977 година зголемен со 10%. Според тоа, оспорената одлука претставува самоуправен општ акт со кој се уредува прашањето за распределба на средствата за лични доходи во органот на управата на Собранието на општината Титов Велес и во него освен стручната подготовка не се утврдени други основи и мерила за учество на работниците во распределбата на средствата за личните доходи.

5. Според ставот 1 на член 23 од Уставот на СР Македонија работниците во основната организација ги утврдуваат, а според ставот 1 на член 127 од Законот за здружениот труд работниците во основните организации на здружениот труд се должни да ги утврдат основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи. Членот пак 463 од Законот за здружениот труд предвидува дека работниците со референдум, меѓу другото, одлучуваат за основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи. Од друга страна, според алинејата 1 на став 1 од член 3 од Законот за самоуправање и работни односи во органите на Управата („Службен весник на СРМ“ бр.

28/65), работните луѓе во органите на управата имаат право и должност во остварувањето на самоуправувањето да ги уредуваат внатрешните односи во органите и, да одлучуваат за распределбата на средствата за личните доходи. Исто така, во ставот 1 на член 5 од овој закон е определено дека работните луѓе правата на самоуправување ги остваруваат непосредно. Во членот 4 од сојузниот Закон за меѓусебните односи на работниците во здружениот труд („Службен лист на СФРЈ“ бр. 22/73) беше определено дека работниците во основната организација на здружениот труд ги утврдуваат основите и мерилата за распределба на средствата за лични доходи и начинот на пресметувањето и исплатата на личните доходи на работниците.

Со оглед на овие уставни и законски одредби во кои е утврдено дека работните луѓе правата на самоуправувањето ги остваруваат непосредно, Судов утврди дека оспорената одлука е неуставна односно спротивна на законот затоа што не е донесена непосредно од работните луѓе во органот на управата, туку од советот на работната заедница кој не е овластен да одлучува за распределбата на средствата за личните доходи. Неуставноста и незаконитоста на оспорена одлука се состои и во тоа што таа не содржи основи и мерила за распределба на средствата за личните доходи односно затоа што личниот доход на работниците го утврдува во фиксен и непроменлив износ.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 67/78

21 февруари 1979 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Групче, с. р.

241.

Уставниот суд на Македонија, оценувајќи ја уставноста и законитоста на ставот 3 на член 2 од Правилникот за измени и дополнувања на Правилникот за станбени односи донесен од работниците во Институтот за градни болести и туберкулоза на СР Македонија во Скопје, на референдумот одржан на 26 април 1978 година, по јавната расправа одржана на 27 март 1979 година, на основа членот 20 од Законот за основите на постапката пред Уставниот суд на Македонија и за правното дејство на неговите одлуки донесе

О Д Л У К А

1. СЕ ОДБИВА предлогот за оценување уставноста и законитоста на ставот 3 на член 2 од Правилникот за измени и дополнувања на Правилникот за станбени односи донесен од работниците во Институтот за градни болести и туберкулоза на СР Македонија во Скопје на референдумот одржан на 26 април 1978 година.

2. Оваа одлука ќе се објави во „Службен весник на СРМ“ и во Институтот за градни болести и туберкулоза на СР Македонија во Скопје, на начинот определен за објавување на самоуправните општи акти.

3. Основниот суд на здружениот труд во Скопје му поднесе на Уставниот суд на Македонија предлог за оценување уставноста и законитоста на ставот 3 на член 2 од правилникот означен во точката 1 на оваа одлука. Според наводите во предлогот оспорената одредба од правилникот била противуставна и незаконита затоа што во неа било определено, при распределбата на станови, да се смета дека има стан и работник кој има сопствена кука изградена без градежна дозвола и од чија изградба поминале 5 години. Според мислењето изнесено во предлогот не може да се смета дека има стан лице кое живее во своја бесправно изградена

семејна станбена зграда затоа што таквите објекти не постојат правно, туку само фактички бидејќи се подигнати спротивно на прописите од градежништвото и без регулирани давачки спрема општеството. Понатаму во предлогот се наведува дека е недопуштено во правилникот за станбени односи на која и да било основна организација на здружениот труд да се легализира една незаконитост каква што е „дивата градба“ и да се дозволи таа да предизвикува правни последици.

4. Врз основа на писмените прилози и докази разгледани на јавната расправа Судов утврди дека во членот 2 од оспорениот правилник се определени бодови во врска со критериумот станбена состојба на работникот. Така, според ставот 1 на овој член постојната станбена состојба ги повлекува следниов број бодови: работник кој нема стан во СФРЈ, ниту е носител на станарско право добива 40 бода, а работник со тесна станбена површина или лоша станбена состојба добива 10 бода. Ставовите 2 и 3 на овој член содржат интерпретативни одредби и во нив е појаснето што се подведува, односно што не се подведува под поимот „немање стан“. Според текстот на ставот 2 од овој член под немање стан се подразбира, покрај другото, работник по никој основ да не располага со стан, ниту пак може, според законските прописи, да се смета за носител на станарско право. Според оспорениот став 3 на овој член од правилникот доколку работникот има сопствена кука изградена без градежна дозвола и од чија изградба поминале 5 години ќе се смета дека има сопствена кука односно станарско право.

Од наведените одредби на оспорениот правилник произлегува дека сопствениците на бесправно изградените семејни станбени згради не се исклучени од правото да конкурираат за стан, но дека при утврдувањето редот на првенството за доделување станови, за оние работници кои живеат во своја бесправно изградена семејна станбена зграда, од чија изградба поминало 5 години, не ќе се определуваат предвидените 40 бода по основот станбена состојба, затоа што, согласно оспорениот став 3 на членот 2 од правилникот, за таков работник ќе се смета дека има стан.

Оспорената одредба, според мислењето на Судов, не решава за правото на сопственост врз згради подигнати без градежна дозвола, туку има предвид една фактичка станбена состојба. Правно таа одредба има ограничен досег затоа што се однесува само на станбени односи, поради што не може да значи легализација на бесправната градба. Впрочем, за таква легализација организациите на здружениот труд и не се овластени. Фактичката станбена состојба на работникот, според мислењето на Судов, ја изразува неговата социјално-економска положба, па доколку тој живее во своја семејна станбена зграда, таквата зграда како станбен објект постои без оглед на тоа дали е бесправно или легално изградена и сè додека постои таквата станбена зграда може да се смета дека нејзиниот сопственик има стан, односно дека на некој начин сепак го решил станбеното прашање. Со оглед на тоа, според мислењето на Судов, не може да се смета за несогласно со Уставот и законот ако работниците, при определувањето критериуми и мерила за утврдување редот на првенството при распределба на становите предвидат и таков критериум преку кој се изразува фактичката станбена положба на работникот, како што е сторено и во конкретниов случај.

На основа изнесеното Судов одлучи како во точката 1 на оваа одлука.

У. бр. 134/78

27 март 1979 година

Скопје

Претседател
на Уставниот суд на Македонија,
д-р Асен Групче, с. р.

По извршеното срамнување со изворниот текст утврдено е дека во Законот за градежно земјиште, објавен во „Службен весник на СРМ“ бр. 10/79, се поткраднале грешки, поради што се дава

И С П Р А В К А

НА ЗАКОНОТ ЗА ГРАДЕЖНО ЗЕМЈИШТЕ

1. Членовите 7 и 8 треба да се бришат, бидејќи текстот на овие одредби се повторува и во одредбите на член 3 став 2 и член 7;

2. Во член 12, во вториот и третиот ред наместо „изградено“ треба да стои „изграден“ и

3. Во член 47 став 2, во четвртиот и петтиот ред наместо „комуналните објекти и инсталации“ треба да стои „употреба на градежното земјиште“.

Број 13-1198

26 април 1979 година

Скопје Од Законодавно-правната комисија на Собранието на Социјалистичка Република Македонија

По извршеното сравнување со изворниот текст, утврдено е дека во текстот на Наредбата за уплатување на средствата на солидарноста, објавена во „Службен весник на СРМ“, бр. 14/79, се поткраднала грешка поради што се дава

И С П Р А В К А

Во точка 1, место зборовите: „од 31 мај“ треба да стои „до 31 мај“.

Од Републичкиот секретаријат за финансии, бр. 13-1075/1 14. V. 1979 година.

ОПШТИ АКТИ НА САМОУПРАВНИТЕ ИНТЕРЕСНИ ЗАЕДНИЦИ

РЕПУБЛИЧКА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА

239.

Врз основа на член 54 од Законот за основите и системот на општественото планирање и за општествениот план на Југославија („Службен лист на СФРЈ“ бр. 6/76) и член 14 од Статутот на Републиката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата, Собранието на Републиката самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата, на седницата одржана на 4. 5. 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ПОДГОТВУВАЊЕ И ДОНЕСУВАЊЕ НА ПЛАН ЗА РАЗВОЈНИТЕ МОЖНОСТИ НА ОПШТЕСТВЕНАТА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ВО СР МАКЕДОНИЈА ЗА ПЕРИОДОТ ОД 1981—1985 ГОДИНА

I

Во согласност со начелата на истовременост и континуитет на планирањето ќе се подготви и донесе План за развојните можности на општествената заштита на децата во СР Македонија, за периодот од 1981—1985 година.

II

За изготвување на Планот од точка 1 на оваа одлука се формира делегатска група со претседател, заменик претседател и 5 членови од редовите на делегатите на Собранието.

Делегатската група да изготви посебна програма за активностите и текот на подготовките на Планот од член 1 на оваа одлука, најкасно до 30 јуни 1979 година.

Делегатската група да подготви Нацрт-план за развојните можности на општествената заштита на децата во СР Македонија за периодот од 1981—1985 година, и да го предложи на Собранието на Заедницата за утврдување најдоцна до 15 јуни 1980 година, а предлог на тој план до 30 ноември 1980 година.

III

Оваа одлука влегува во сила осмиот ден од денот на објавувањето во „Службен весник на СР Македонија“.

Број 323/4
4 мај 1979 година
Скопје

Претседател,
Емине Адеми, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ГОСТИВАР

240.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување („Службен весник на СРМ“, број 5/74, 9/78 и 43/78) и член 191 став 1 точка 7 од Статутот на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Гостивар, Собранието на Заедницата, на седницата на Соборот на работниците — корисници на здравствените услуги и Соборот на давателите на здравствените услуги, одржана на 27 април 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА ИЗМЕНА И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ НА РАБОТНИЦИТЕ

Член 1

Во Одлуката за утврдување стапките на придонесите за здравствено осигурување на работниците, број 02-456 од 30. 12. 1976 година („Службен весник на СРМ“, бр. 2/77, 1/78 и 1 и 7/79) се вршат следниве измени и дополнувања:

Во членот 2 точката 2 се заменува со нов текст кој гласи:

„Стапката на придонесот за здравственото осигурување за обврзниците на придонесот од член 24 точка 5 и 7 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување се утврдува на 11,10% и тоа:

7,10% за задолжителни видови на здравствена заштита и

— 4,00% за здравствена заштита што самостојно ја утврдува Заедницата.

Основица за пресметување и плаќање на придонесот од оваа точка е основицата утврдена со член 25 став 1 алинеја 4 и 6 од Законот.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Број 08-275/7
27 април 1979 година
Гостивар

Претседател,
Милутин Алексовски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ДЕБАР

241.

Врз основа на член 60 од Законот за определени облици на општествената заштита на децата и самоуправните интересни заедници за општествена заштита на децата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), Собранието на ОСИЗ за општествена заштита на децата — Дебар, на седницата одржана на 30. 3. 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОПШТИНСКАТА САМОУПРАВНА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ДЕБАР, ЗА 1979 ГОДИНА

I

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите од личен доход од работен однос, од личен доход од земјоделска дејност, од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност и од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, со што се обезбедуваат средства за ОСИЗ за општествена заштита на децата — Дебар.

II

Стапките на придонесите што ќе се плаќаат на Општинската самоуправна заедница за општествена заштита на децата — Дебар, изнесуваат:

— придонес од личен доход од работен однос — 0,85%;

— придонес од личен доход од земј. дејност — 0,15%;

— придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност — 0,696%;

— придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност — 0,696%.

III

Оваа одлука влегува во сила осум дена по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. 1. 1979 година.

Бр. 03-68/1

30 март 1979 година

Дебар

Претседател,
Драган Андоновски, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — ДЕБАР

242.

Врз основа на одредбите од Законот за самоуправните интересни заедници за социјална заштита („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74) Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Дебар, на седницата одржана на 29. 3. 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ ВИСИНАТА НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОСИЗ ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА ДЕБАР, ЗА 1979 ГОДИНА

I

Со оваа одлука се утврдуваат стапките на придонесите и тоа: придонес од доход на работните организации, придонес од личен доход од работен однос и придонес од личен доход од земјоделска дејност по кој основ се обезбедуваат средствата на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Дебар.

II

Стапките на придонесите кои се остваруваат изнесуваат и тоа:

1. придонес од доход од работните организации — 0,30%;

2. придонес од личен доход од работен однос — 0,30%;

3. придонес од личен доход од земјоделска дејност — 0,15%.

III

Оваа одлука влегува во сила осум дена по објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. 1. 1979 година.

Бр. 03-23/1

29 март 1979 година

Дебар

Претседател,
Миминет Села, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА КУЛТУРАТА — ДЕБАР

243.

Врз основа на член 14 и 20 од Законот за самоуправните интересни заедници на културата („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), како и член 23 став 5 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница на културата — Дебар, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 23. 3. 1979 година, донесе

О Д Л У К А

ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОСИЗ НА КУЛТУРАТА — ДЕБАР

I

Со оваа одлука се одредуваат стапките на придонесите и тоа: придонес од доходот на основните организации на здружениот труд, придонес од личен доход од работен однос, придонес од личен доход од земјоделска дејност, придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност и придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, од кои извори се обезбедуваат средствата на Општинската самоуправна интересна заедница на културата — Дебар.

II

Стапките на придонесите кои се донесуваат изнесуваат:

1. придонес од личен доход на основните организации на здружениот труд — 0,60%;

2. придонес од личен доход од раб. однос — 0,60%;

3. придонес од личен доход од земјоделска дејност — 0,15%;

4. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност — 2,00%;

5. придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност — 2,00%.

III

Оваа одлука влегува во сила од денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. 1. 1979 година.

Бр. 03-38/1

23 март 1979 година

Дебар

Претседател,
Лулзим Мела, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — ДЕБАР

244.

Врз основа на член 14 и 20 од Законот за самоуправните интересни заедници на физичката култура („Службен весник на СРМ“, бр. 5/74), како и член 23 став 5 од Статутот на Општинската самоуправна интересна заедница на физичката култура — Дебар, Собранието на Заедницата, на седницата одржана на 28 3. 1979 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ НА ОСИЗ НА ФИЗИЧКАТА КУЛТУРА — ДЕБАР

I

Со оваа одлука се одредуваат стапките на придонесите и тоа: придонес од доходот на основните организации на здружениот труд, придонес од личен доход од работен однос, придонес од личен доход од земјоделска дејност, придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност и придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност, од кои извори се обезбедуваат средствата на Општинската самоуправна интересна заедница на физичката култура — Дебар.

II

Стапките на придонесите кои се донесуваат изнесуваат:

1. придонес од доходот на основните организации на здружениот труд — 0,45%;
2. придонес од личен доход од раб. однос — 0,45%;
3. придонес од личен доход од земјоделска дејност — 0,15%;
4. придонес од личен доход од самостојно вршење на стопанска дејност — 1,00%;
5. придонес од личен доход од самостојно вршење на нестопанска дејност — 1,00%.

III

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето и ќе се објави во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1. 1. 1979 година.

Бр. 03-33/1
28 март 1979 година
Дебар

Претседател,
Сејфула Јани, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ — СВЕТИ НИКОЛЕ

245.

Врз основа на член 13 од Самоуправната спогодба за основање на Основна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на подрачјето на општина Свети Николе, Собранието на Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Свети Николе, на седницата одржана на 13. 4. 1979 година, донесе

О Д Л У К А ЗА ОВЛАСТУВАЊЕ НА СИЗ НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА — СКОПЈЕ

Член 1

Се овластува СИЗ на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија — Скопје да може за сметка на Основната заедница на пензиското и инвалидското осигурување — Свети Николе да склучува договори за висината на надоместокот на специјализираните организации на здружен труд за професионална рехабилитација на инвалидите на трудот и децата инвалиди за 1979 година.

Член 2

Оваа одлука влегува во сила со денот на донесувањето.

Бр. 3/2
17 април 1979 година
Свети Николе

Претседател,
Саздов Васил, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА — ШТИП

246.

Врз основа на член 60 точка 4 од Законот за определени облици на општествена заштита на децата и член 58 од Статутот на ОСИЗ за општествена заштита на децата — Штип, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Штип, на седницата од 26. 12. 1978 година, донесе

О Д Л У К А ЗА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ЗА ОПШТЕСТВЕНА ЗАШТИТА НА ДЕЦАТА ВО 1979 ГОДИНА

Стапката на придонесот за општествена заштита на децата во 1979 година се определува во височина од 0,50% од бруто личниот доход на работните луѓе во стопанската и нестопанската дејност.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Бр. 10-7739
26 декември 1978 година
Штип

Претседател,
Олга Јовановиќ, с. р.

ЗАЕДНИЦА ЗА СОЦИЈАЛНА ЗАШТИТА — ШТИП

247.

Врз основа на член 16 од Статутот, Собранието на Општинската самоуправна интересна заедница за социјална заштита — Штип, на седницата од 27 декември 1978 година, донесе

О Д Л У К А ЗА УТВРДУВАЊЕ СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕСОТ ОД ДОХОДОТ НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕН ТРУД ШТО ОСТВАРУВААТ ДОХОД И УТВРДУВАЊЕ НА СТАПКИТЕ НА ПРИДОНЕС ОД ЛИЧЕН ДОХОД НА ГРАЃАНИТЕ ЗА 1979 ГОДИНА

I

Стапките на придонесот од доходот на организации на здружен труд и установите што остваруваат доход и стапките на придонесот од личен доход на граѓаните се утврдуваат:

1. 0,10% од доходот на работните организации на здружен труд;
2. 0,90% од бруто личен доход од работен однос во нестопанството;
3. 0,40% од личен доход од самостојно вршење на земјоделска дејност;
4. 2,00% од личен доход од самостојно вршење на занаетчиска дејност;
5. 2,00% од личен доход од самостојно вршење на други стопански дејности;
6. 2,00% од личен доход од самостојно вршење на нестопански дејности.

II

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на Социјалистичка Република Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Бр. 7753/4
27 декември 1978 година
Штип

Претседател,
Ванѓа Срцева, с. р.

ЗАЕДНИЦА НА ЗДРАВСТВОТО И ЗДРАВСТВЕНОТО ОСИГУРУВАЊЕ — ШТИП

248.

Врз основа на член 26 од Законот за самоуправните интересни заедници на здравството и здравственото осигурување и член 28 од Самоуправната спогодба за основање на Општинска заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, Собранието на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип, на заедничка седница на Соборот на делегатите на работниците — корисници на услугите и Соборот на делегатите на работниците од организациите на здружениот труд во здравството — даватели на услугите, одржана на 13 април 1979 година, донесе

ОДЛУКА

ЗА ИЗМЕНУВАЊЕ И ДОПОЛНУВАЊЕ НА ОДЛУКАТА ЗА СТАПКИТЕ И ТАРИФИТЕ НА ПРИДОНЕСИТЕ ЗА ЗДРАВСТВЕНО ОСИГУРУВАЊЕ И СТАПКИТЕ НА ПОСЕБНИТЕ ПРИДОНЕСИ ЗА КОРИСТЕЊЕ НА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА ВО СТРАНСТВО ЗА 1979 ГОДИНА

Член 1

Во Одлуката за стапките и тарифите на придонесите за здравствено осигурување и стапките на посебните придонеси за користење на здравствената заштита во странство за 1979 година, број 04-5/1 од 28 декември 1978 година, објавена во „Службен весник на СРМ“ број 4/79 година, во членот 3 став 1 бројката „11,55%“ се заменува со „11,62%“.

Член 2

Членот 7 се менува и гласи:

„Средствата што ќе се реализираат по оваа одлука се:

— 25% од подрачјето на општина Штип се приход на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип;

— 75% од подрачјето на општина Штип се приходи на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип;

— 20,5% од подрачјето на општина Винаца се приход на Општинската заедница на здравството и здравственото осигурување — Штип;

— 79,5% од подрачјето на општина Винаца се приход на Основната заедница на здравството и здравственото осигурување — Винаца“.

Член 3

Оваа одлука влегува во сила со денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Бр. 04-8/11
13 април 1979 година
Штип

Претседател,
Гаврил Дракалски, с. р.

По извршеното споредување со изворниот текст е утврдено дека во Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија, објавен во „Службен весник на СРМ“, бр. 8/79, се поткраднале грешки, па се дава

ИСПРАВКА

НА СТАТУТОТ НА САМОУПРАВНАТА ИНТЕРЕСНА ЗАЕДНИЦА НА ПЕНЗИСКОТО И ИНВАЛИДСКОТО ОСИГУРУВАЊЕ НА МАКЕДОНИЈА

Во член 2 во претпоследниот ред наместо зборот „врски“ треба да стои: „обврски“.

Во член 43 во третиот ред од долу по зборот „вработувањето“ наместо зборот „на“ треба да стои „по“.

Во член 49 став 2 процентот „15%“ со текстот: „половина или повеќе од работниот век“ треба да се издвои во посебна алинеја.

Во член 77 став 2 во претпоследниот ред, наместо зборот „од“ треба да стои: „до“.

Во член 96 став 3 во третиот ред од долу, наместо зборот „Стаут“ треба да стои: „Статут“.

Во член 104 став 1 точка 1 по алинејата под б) испуштена е алинејата под в) која гласи: „в) за корисниците на старосна пензија кои имаат пензиски стаж преку 30 години — 100% од разликата“.

Во член 111 став 1 наместо зборовите: „член 13 став 2 точка 2 од Законот“ треба да стои: „член 43 став 3 точка 2 од Законот“.

Во член 146 став 5 наместо зборот „може“ треба да стои: „мора“.

Во член 168 броевите „(1)“ и „(4)“ треба да бидат обележани како точка „1)“ и точка „4)“.

Од Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија бр. 01-1177/1, 8 мај 1979 година Скопје.

Секретар,
Илија Бошков, с. р.

РЕПУБЛИЧКИ ФОНД ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ

249.

Врз основа на член 23 од Законот за фондовите за заеднички резерви („Службен весник на СРМ“, бр. 41/78), Собранието на Републичкиот фонд за заеднички резерви, на седницата одржана на 21 февруари 1979 година, донесе

СТАТУТ

НА РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ

I. ОПШТИ ОДРЕДБИ

Член 1

Со овој статут се регулираат: правата, обврските и одговорностите на Републичкиот фонд за заеднички резерви (во понатамошниот текст: Фонд), работата на органите на управувањето, составот и начинот на изборот на делегатите, надлежноста на Собранието и неговите органи, застапувањето и претставувањето на Фондот и другите работи од негова надлежност.

Член 2

Фондот е самоуправна финансиска организација на здружените средства на резервите на основните организации на здружениот труд, кои служат за обезбедување на солидарна и социјална сигурност на работниците во основните организации на здружениот труд.

Член 3

Фондот има својство на правно лице.

Седиштето на Фондот е во Скопје.

Фондот делува на подрачјето на СР Македонија.

Член 4

Името на фондот е Републички фонд за заеднички резерви — Скопје.

Член 5

Фондот има печат.

Печатот на Фондот има тркалезна форма со следната содржина: „Републички фонд за заеднички резерви — Скопје“.

Член 6

Фондот го претставува претседателот на Собранието на Фондот.

Фондот го потпишува и застапува претседателот на Извршниот одбор на Фондот. Извршниот одбор на Фондот за одредени работи може да овласти друго лице за да го застапува и потпишува Фондот.

Член 7

За своите обврски Фондот одговара со сите свои средства.

II. ФОРМИРАЊЕ СРЕДСТВА НА ФОНДОТ**Член 8**

Средствата на Фондот се формираат од следните извори:

1. Од средствата што работниците во основните организации ги здружуваат во Фондот според Законот;
2. Приходите од каматите на средствата на Фондот;
3. Средствата што на Фондот му ги отстапуваат општествено-политичките заедници, работните и други организации;
4. Средствата од кредити;
5. Од здружените средства на фондовите за заеднички резерви (општински и републички) и
6. Од други извори.

Член 9

На здружените средства на основните организации на здружениот труд Фондот не плаќа камата.

Член 10

Средствата на Фондот се водат на посебна сметка кај Службата за општествено книговодство во седиштето на Фондот.

III. КОРИСТЕЊЕ НА СРЕДСТВА НА ФОНДОТ**Член 11**

Средствата на Фондот се користат според годишниот Финансиски план на Фондот.

Со финансискиот план се определуваат намените за кои можат да се користат средствата, како и условите за користење на тие средства.

Финансискиот план особено содржи: вкупниот износ на средствата по извори, динамиката на приливот на средствата, распоредот на средствата за поодделни намени и условите за користењето на средствата.

Во Финансискиот план средствата за исплата со закон загарантирани лични доходи на работниците мора да се предвидат во износ кој не може да биде помал од износот исплатен во претходната година. Ако во претходната година не е исплатен гарантиран личен доход, со Финансискиот план треба да се обезбедат средства за оваа намена во износ што ќе го утврди Собранието на Фондот.

Член 12

Во почетокот на секоја година, Извршниот одбор на Фондот го утврдува предлогот на Финансискиот план за користење на средствата во тековната година и извештајот за користење на здружените средства во Фондот во претходната година и ги доставува на разгледување на работниците во основните организации, преку општинските фондови за заеднички резерви.

Предлогот на финансискиот план и извештајот се доставуваат и до општествено-политичките заедници и организации на Републиката, Стопанската комора на Македонија и општинските собранија.

Забелешките, мислењата и предлозите се доставуваат до Фондот во рок од 30 дена од денот на доставувањето на предлогот на финансискиот план и Извештајот на Фондот.

Извршниот одбор на Фондот е должен да ги разгледа забелешките, мислењата и предлозите од претходниот став и заедно со предлогот на финансискиот план и предлогот на Извештајот да ги достави на Собранието на Фондот за усвојување.

Член 13

Здружените средства во Фондот се користат за:

1. Покривање на дел од загубите во основните организации на здружениот труд за санација;
2. Покривање на дел од издатоците за преквалификација и вработување на работниците, во случај кога во организацијата на здружениот труд престане потребата од работа на определен број работници;
3. Исплата на загарантирани лични доходи, и
4. Заеми за исплата на лични доходи кога основната организација на здружениот труд нема да биде во можност да ги исплати навреме поради недостиг на средства.

Член 14

Здружените средства во Фондот по правило се користат во вид на кредит под условите определени со финансискиот план на Фондот.

По исклучок од претходниот став, средствата на Фондот можат да се користат и неповратно, во согласност со критериумите определени со самоуправен општ акт.

Член 15

Предлог-Одлуката за критериумите, условите и случаите за неповратно користење на средствата на Фондот, Извршниот одбор преку општинските фондови го доставува на работниците на основните организации кои здружиле средства во Фондот на разгледување.

Предлог-Одлуката се доставува и до општествено-политичките заедници и организации на Републиката, Стопанската комора и општинските собранија.

Забелешките, мислењата и предлозите по Предлог-Одлуката се доставуваат до Фондот во рок од 30 дена од денот на доставувањето на Предлог-Одлуката.

Извршниот одбор на Фондот е должен да ги разгледа забелешките, мислењата и предлозите и заедно со Предлог-одлуката ги достави на Собранието на Фондот за усвојување.

Член 16

Одлука за неповратно користење на средствата на Фондот донесува Собранието на предлог на Извршниот одбор на Фондот.

Одлуката од претходниот став се објавува во „Службен весник на СР Македонија“.

Член 17

Средствата на Фондот не можат да се употребуваат за инвестиции за основни средства.

По исклучок од претходниот став може да се дава кредит за инвестиции за основни средства, ако со таквите вложувања се отстрануваат причините за загубата во согласност со утврдената санациона програма на основната организација на здружен труд.

Средствата за инвестиции за основни средства ќе се одобруваат во рамките на средствата предвидени со финансискиот план за оваа намена.

Член 18

Средствата што Фондот ќе ги оствари со користење на здружените средства, а по покривање на трошоците на работењето, каматите и другите видови на издатоци, се здружени средства на основните организации на здружен труд.

Член 19

Средствата дадени неповратно за санирање на основните организации на здружен труд, паѓаат на товар на остварените заеднички приходи по покривање на трошоците.

Доколку остварените приходи од претходниот став се недоволни да ги покријат дадените неповратни средства, разликата сразмерно паѓа на товар на здружените средства на основните организации на здружениот труд.

Член 20

Зголемувањето, односно намалувањето на здружените средства на основните организации на здружен труд, се врши со завршната сметка на Фондот, по одлука на Собранието на Фондот.

Член 21

Средствата на резервите здружени во Републичкиот фонд за заеднички резерви за сите намени, се користат преку општинските фондови за заеднички резерви.

Републичкиот фонд за средствата што ќе ги одобри на општинските фондови за заеднички резерви, воспоставува кредитен однос и го прати спроведувањето на мерките предвидени со санационите програми за надминување на состојбите кои негативно се одразуваат врз финансиското работење на основните организации на здружен труд.

Член 22

За користењето на средствата по намени, согласно членот 8 од овој статут, општинските фондови, покрај одлуката за задолжување кај Фондот, се должни да ја достават и неопходната документација за основната организација чија санација е оценета дека е од општествено-економски интерес и истата е прифатена.

Член 23

За остварување на целите и задачите на Фондот, средствата на Фондот можат да се здружуваат со средствата на општинските фондови, со учесниците во санациите, со инвеститорите и други само за намените утврдени во член 8 од овој статут.

Здружувањето на средствата на Фондот се регулира со Финансискиот план или со одлука на Собранието на Фондот.

Член 24

Фондот води евиденција за изворите и пласманите на средствата.

III. УПРАВУВАЊЕ И РАСПОЛАГАЊЕ СО СРЕДСТВАТА НА ФОНДОТ

Член 25

Со здружените средства на резервите во Фондот управуваат и располагаат работниците во основните организации на здружениот труд според начелата на делегатскиот систем.

Член 26

Орган на управувањето со Фондот е Собранието на Фондот.

Член 27

а) Собрание

Собранието на Фондот го сочинуваат избраните делегати од основните организации на здружен труд, делегирани преку општинските фондови за заеднички резерви.

Член 28

Општинските фондови за заеднички резерви во Собранието на Фондот избираат по два делегати за секоја општина.

Член 29

Мандатот на делегатите во Собранието трае 4 години.

Никој не може да биде избран во Собранието на Фондот повеќе од двапати едноподруго.

Член 30

Мандатот на делегатот во Собранието може да престане и пред истекот на мандатот за кој е избран и тоа во следните случаи: кога делегатот ќе биде отповикан од страна на општинскиот фонд односно од основната организација што го избрала за делегат, кога е осуден поради казна на затвор повеќе од 6 месеци, поради смрт на делегатот, по негово барање и во други случаи предвидени со закон.

Член 31

Собранието на Фондот заседава најмалку еднаш годишно, а по потреба и повеќе пати.

Член 32

Собранието од редот на делегатите избира претседател и потпретседател на Собранието, чии мандат трае 4 години.

Член 33

Собранието работи на седница.
Седниците на Собранието се јавни.

Член 34

Собранието полноважно работи ако на седницата се присутни повеќе од половина на делегатите на Собранието.

Собранието донесува одлука со мнозинство на гласови од вкупниот број на делегати во Собранието.

Член 35

Работата на Собранието на Фондот, остварувањето на правата и извршувањето на обврските на делегатите на Собранието, постапката за донесување на одлуки, начинот на работа и другите прашања од делокругот на работата на Собранието, се утврдуваат со Деловникот за работа што го донесува Собранието на Фондот.

Член 36

Собранието на Фондот донесува:

- Статут на Фондот и други самоуправни општи акти;
- Финансиски план на Фондот;
- програма за работа;
- завршна сметка на фондот;
- избира претседател и потпретседател на Собранието на Фондот;
- именува секретар на Фондот;
- избира членови на Извршниот одбор на Фондот;
- формира комисии и други тела;
- донесува деловник за својата работа;
- ја определува висината на стапката за здружување на средствата на резервите на основните организации на здружен труд во Фондот;
- донесува одлука за враќање на здружените средства на основните организации на здружен труд по основ на загуба, елементарни штети и повеќе здружени средства;
- донесува одлука за одобрување на средства без обврска на враќање и отпишување на обврските по порано пласираните средства;
- го усвојува годишниот извештај за работата на Фондот;
- усвојува општествени договори и самоуправни спогодби за здружување на средствата на Фондот;
- врши и други работи предвидени со закон, Статутот и други самоуправни општи акти на Фондот.

Член 37

а) Извршен одбор

Собранието на Фондот има Извршен одбор како свој извршен орган.

Членовите на Извршниот одбор ги избира Собранието на Фондот од своите редови.

Мандатот на членовите на Извршниот одбор трае 4 години.

Член 38

Членовите на Извршниот одбор од своите редови избираат претседател и потпретседател на Извршниот одбор на Фондот, чии мандат трае 4 години.

Член 39

Извршниот одбор на Фондот има 15 членови.

Член 40

Седниците на Извршниот одбор ги свикува претседателот, потпретседателот или по барање на една третина од членовите на Извршниот одбор.

Член 41

Седниците на Извршниот одбор се јавни и се одржуваат по потреба.

Седниците се закажуваат по писмен пат.

Со поканата за седницата се доставува дневниот ред со материјалите, најдоцна 7 дена пред одржувањето на седницата.

Член 42

Членовите на Извршниот одбор за својата работа одговараат пред Собранието на Фондот.

Член 43

Извршниот одбор полноважно одлучува ако на седницата се присутни повеќе од половината од вкупниот број на членовите.

Член 44

Одлуките на Извршниот одбор се смета дека се донесени, ако за нив гласале мнозинството од вкупниот број на членовите на Извршниот одбор.

Член 45

Поблиски одредби за свикување на седниците, начинот на работата и постапката за одлучување се регулираат со Деловникот за работа на Извршниот одбор на Фондот.

Член 46

Извршниот одбор на Фондот особено ги врши следните работи;

- изготвува предлог-Статут на Фондот;
- предлог-финансиски план на Фондот;
- изготвува Завршна сметка на Фондот;
- изготвува предлог-Одлука за утврдување стапката за здружување на средствата на резервите на основните организации на здружен труд;
- изготвува предлог-одлука за одобрување на средствата без обврска на враќање;
- изготвува предлог-одлука за враќање на повеќе здружените средства на основните организации на здружен труд;
- избира претседател и потпретседател на Извршниот одбор на Фондот;
- изготвува предлог-Одлука за именување на секретар на Фондот;
- донесува деловник за својата работа;
- се грижи за спроведување на одлуките на Собранието на Фондот;
- донесува Одлука за одобрување на кредити на општинските фондови за заеднички резерви за санација на основните организации на здружен труд;
- донесува Одлука за задолжување на Фондот, во согласност со финансискиот план на Фондот;

- предлага општествени договори, самоуправни спогодби и други општи акти на Собранието на Фондот за здружување на средствата на Фондот;
- определува банка кај која ќе се водат средствата на Фондот;
- донесува Одлука за висината на патните и дневните трошоци на делегатите на Фондот;
- определува права и должности на секретарот на Фондот, што произлегуваат од работата и по основ на работата;
- склучува договор со специјализирана финансиска институција за вршење на административно-стручните, помошните и другите работи на Фондот;
- предлага донесување и на други самоуправни општи акти;
- формира комисии и други помошни тела по потреба;
- врши и други работи определени со закон, овој Статут и други самоуправни општи акти.

Член 47

Членовите на Извршниот одбор во рамките на своите надлежности ги имаат следните права и обврски:

1. Да одлучуваат за користењето на здружените и другите средства на Фондот;
2. Да учествуваат во подготвувањето на одлуки и други акти за потребите на Фондот;
3. Редовно и навреме да ја известуваат делегатската база за работата на Извршниот одбор на Фондот;
4. Редовно да присуствуваат на седниците и да земаат активно учество во работата на Извршниот одбор;
5. На членовите на Извршниот одбор може да му престане мандатот, доколку не ги извршуваат редовно, навреме и совесно своите задолженија предвидени во самоуправните општи акти на Фондот.

в) Индивидуален работоводен орган.

Член 48

Секретарот на Фондот е индивидуален работоводен орган на Фондот.

Индивидуалниот работоводен орган го застапува, претставува и потпишува Фондот пред трети лица.

За својата работа Секретарот е одговорен пред Собранието и Извршниот одбор на Фондот.

Член 49

Секретарот на Фондот има право и должност да учествува во работата на органите на управување и другите органи на Фондот, без право на одлучување.

Член 50

Секретарот го именува и разрешува Собранието на Фондот.

Секретарот се именува врз основа на јавен конкурс по предлог на конкурсна комисија.

Конкурсната комисија ја именува Собранието на Фондот.

Член 51

Конкурсната комисија за именување на секретар се состои од 5 члена, од кои 3 од делегатите на Собранието и 2 члена делегира Извршниот совет на Собранието на СР Македонија.

Член 52

Секретарот се именува на време од 4 години. Истото лице повторно може да биде именувано за секретар.

Член 53

Конкурсната комисија утврдува еден или повеќе кандидати, кои ги предлага на Собранието за секретар.

Член 54

За секретар се именува лице кое има:

- завршено економски или правен факултет;
- најмалку 5 години работно искуство на економско-финансиски и правни работи;
- организаторски и стручни способности;
- морално-политички квалитети.

Покрај условите од претходниот став, кандидатите треба да ги исполнуваат и условите предвидени со Самоуправната спогодба за раководни кадри и други услови предвидени со Законот за здружениот труд.

Член 55

Секретарот може да биде разрешен и пред истекот на мандатот за кој е именуван:

- по негово барање;
- ако Собранието на Фондот утврди дека за работите што му се доверени покажува неспособност, која неповолно се одразува во работата на Фондот;
- ако со својата работа потешко ги повреди постојните законски и други прописи кои се однесуваат на работењето на Фондот, одредбите од овој Статут и другите самоуправни акти или неосновано одбива да ги извршува одлуките на Собранието и Извршниот одбор на Фондот;
- ако со својата неправилна и несовесна работа, или со пречекорување на овластувањата, нанесе штета од поголем обем на Фондот, и
- ако поради небрежно вршење на својата должност дојде до неизвршување на програмираните активности на Фондот.

Член 56

Секретарот особено ги врши следните работи:

- го застапува, претставува и потпишува Фондот;
- се грижи за применувањето на одредбите од Статутот и другите самоуправни општи акти;
- се грижи за законито работење на Фондот;
- се грижи за извршување на одлуките на Собранието, Извршниот одбор и другите органи на Фондот;
- се грижи за спроведување на општествени договори и самоуправните спогодби кои пристапува Фондот;
- организира — приготвува седници на органите на Фондот;
- се грижи за извршување на работите на Фондот, отстапени на специјализирана финансиска институција;
- врши и други работи утврдени со закон, овој Статут и другите самоуправни акти на Фондот.

Член 57

Секретарот за определени работи може да овласти друго лице да го застапува, претставува и потпишува Фондот пред судовите и другите надлежни органи.

Во полномошното од претходниот став секретарот го определува обемот и содржината на овластувањето.

АДМИНИСТРАТИВНО-ТЕХНИЧКИ И ДРУГИ ПОМОШНИ РАБОТИ НА ФОНДОТ

Член 58

Извршниот одбор може административно-стручните, помошните и на нив слични работи да ги довери на специјализирана организација за вршење на финансиски работи.

За вршењето на работите од претходниот став се склучува посебен договор.

НАЧИН НА ИНФОРМИРАЊЕ

Член 59

Органите на управувањето и другите органи на Фондот, како и секретарот се должни: редовно, навремено, вистинито и потполно да ги информираат

мираат вложувачите за работата на Фондот и мерките што ги преземаат за подобрување и унапредување на работата, како и за другите прашања од значење и интерес на Фондот.

ДЕЛОВНА ТАЈНА

Член 60

Сите делегати на органот на управувањето и членовите на другите извршни органи на Фондот, како и извршителите на работите и работните задачи, се должни да ја чуваат деловната тајна.

Член 61

Со посебен самоуправен општ акт што го донесува Собранието поблиску се утврдуваат работите кои претставуваат деловна тајна на Фондот.

ПОСТАПКА ЗА ДОНЕСУВАЊЕ НА СТАТУТОТ И ДРУГИТЕ САМОУПРАВНИ ОПШТИ АКТИ

Член 62

Предлог за донесување измена и дополнување на Статутот и другите самоуправни општи акти поднесува Извршниот одбор до Собранието на Фондот.

Член 63

Предлог за измена и дополнување на Статутот и другите самоуправни општи акти можат да поднесат:

- Собранието на Фондот,
- Извршниот одбор и
- најмалку 10 делегати.

Член 64

Образложениот предлог за измена и дополнување на Статутот се доставува до делегатите на разгледување.

По истекот на 30 дена од денот на доставувањето, Извршниот одбор на Фондот, откако ќе ги разгледа доставените забелешки и мислења, предлогот за измени и дополненија на Статутот го доставува на Собранието за одлучување.

ПРЕОДНИ И ЗАВРШНИ ОДРЕДБИ

Член 65

Со донесување на Статутот на Фондот, престанува да важи Статутот на Републичкиот фонд за заеднички резерви донесен на 12 март 1971 година.

Член 66

Со влегувањето во сила на овој Статут, Собранието и Извршниот одбор се должни во рок од шест месеци од влегувањето во сила на овој Статут да ги донесат самоуправните општи акти, предвидени со одредбите на овој Статут.

Во истиот рок се должни да ги усогласат постојните самоуправни општи акти со одредбите на овој Статут.

Член 67

Задолжително толкување на одредбите од овој Статут дава Собранието на Фондот.

Член 68

Овој Статут влегува во сила со денот на донесувањето од Собранието на Републичкиот фонд за заеднички резерви, кој се објавува во „Службен весник на СР Македонија“, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Број 2570/8

21 февруари 1979 година

Скопје

Потпретседател,
Живко Стефановски, с. р.

250.

Врз основа на член 36 од Статутот на Републичкиот фонд за заеднички резерви, Собранието на Републичкиот фонд за заеднички резерви на седницата одржана на ден 21. II. 1979 година, донесе

ФИНАНСИСКИ ПЛАН**Член 1**

Со Финансискиот план на Републичкиот фонд за заеднички резерви за 1979 година се утврдуваат приходите и расходите на Фондот и тоа:

	(во дин.)
Приходи	135.000.000
Расходи	135.000.000

Член 2

Приходите на Фондот за 1979 година се предвидува да изнесуваат по поодделни извори и тоа:

1. Пренесени средства од претходната година	100.000
2. Прилив на средства во тековната година	133.900.000
а) здружени средства	35.000.000
б) наплатени отплати по одоб. кредити	81.000.000
в) наплатени камати по дадени кредити и орочени средства	17.900.000
3. Кредити, позајмици и неповратни средства	—
4. Останати приходи	1.000.000
ВКУПНО ПРИХОДИ:	135.000.000

Член 3

Расходите на Фондот за 1979 година се предвидува да изнесуваат по поодделни позиции и тоа:

	(во динари)
1. Дадени средства на општинските фондови за санација	45.000.000
а) санациони кредити	30.000.000
б) кредити за исплата на редовни лични доходи	10.000.000
в) за загарантиран личен доход	5.000.000
г) кредити за преквалификација	—
2. Враќање на здружените средства	—
а) по основ на загуба	—
б) по основ санација на штета	—
в) по основ на повеќе здружени средства	—
3. Неповратни средства	2.000.000
а) пласмани на неповратни средства	2.000.000
б) отписи на веќе пласирани средства	—
4. Отплата на кредити	85.000.000
а) отплата	65.000.000
б) камата	20.000.000
5. Функционални расходи	900.000
а) надоместок за извршени банкарски услуги	800.000
б) надоместок на СОК	50.000
в) платени дневни трошоци	50.000
6. Останати расходи	2.100.000
ВКУПНО РАСХОДИ:	133.500.000

Член 4

Користењето на средства по намени предвидени во член 2 од овој финансиски план ќе се одобруваат во зависност од динамиката на приливот на средствата во текот на годината и другите самоуправни акти на Фондот.

Другите расходи ќе се извршуваат според нивната динамика.

Член 5

Средствата за санација на организациите на здружен труд по основ на загуба од работењето, искажана по завршната сметка, се одобруваат со рок на враќање од 5 до 10 години и со каматна стапка од 3% годишно.

Член 6

Средствата за санација на организациите на здружен труд, по основ на елементарни штети предизвикани од виша сила, искажани по завршната сметка, се одобруваат со рок на враќање од 5—10 години со каматна стапка од 3% годишно.

Член 7

Средствата за санација во вид на санациони инвестициони кредити се одобруваат со рок на враќање од 5 до 10 години и каматна стапка 4% годишно.

Член 8

Средствата за преквалификација на работниците се одобруваат со рок на враќање до 3 години и каматна стапка од 3% годишно.

Член 9

Средствата на Фондот за позајмици на лични доходи на основните организации на здружен труд се одобруваат со рок на враќање до 6 месеци и каматна стапка од 3% годишно.

Член 10

Користените средства од Фондот на со закон загарантирани лични доходи од страна на основните организации на здружен труд се користат без камата.

Основните организации на здружен труд можат да ги користат средствата на Фондот за исплата на со закон загарантирани лични доходи, доколку општинските фондови не располагаат со средствата на својата жиро-сметка.

Основните организации на здружен труд можат да користат средства од Фондот за исплата на со закон загарантирани лични доходи 6 месеци непрекинато или 8 месеци со прекин во текот на 1 година.

Основната организација на здружен труд пред користење на средствата од Фондот за исплата на со закон загарантирани лични доходи должна е да даде писмена изјава кај Службата за општествено книговодство, дека од првиот прилив на својата жиро-сметка ќе ги врати средствата на Фондот користени за оваа намена.

Службата на општественото книговодство е должна по службена должност, ако тоа не го направи основната организација, кога ќе настапат условите од претходниот став да ги врати средствата на Фондот.

Член 11

На користените средства по предвидените намени од членот 3 се пресметува и наплатува интеркаларна камата.

Член 12

Доколку Фондот за остварување на својата активност користи кредитни средства под неповолни кредитни услови, односно по високи каматни стапки, со Одлука на Извршниот одбор на Фондот може да се упросечува каматната стапка за сите намени или само за една намена предвидена во членот 3 од овој финансиски план.

Член 13

Одобрените и користените средства од Фондот се враќаат во еднакви полугодишни анuitети, а првиот анuitет достасува на 30 март наредната година.

Член 14

За нередовно и благовремено намирување на обврските спрема Фондот, за ненамирените обврски ќе се засметува и наплатува затезна каматна стапка за 100% од договорената каматна стапка, но не повеќе од 12% заедно со редовната и затезната камата.

Член 15

Каматата по пласираните средства од Фондот а посебен приход на Фондот, посебно се пресметува, редовно и благовремено наплатува.

Член 16

Средствата на Републичкиот фонд за заеднички резерви исклучиво се пласираат преку општинските фондови за заеднички резерви освен средствата на со закон загарантирани лични доходи кои се користат директно од страна на основните организации на здружен труд.

Член 17

Општинските фондови за пласираните средства од Републичкиот фонд можат на крајните корисници да му засметуваат и наплатуваат највеќе до плус 1% на име трошоци.

Член 18

Враќањето на здружените средства по основ на загуба, штети од елементарни непогоди и по основ на повеќе здружени средства се врши согласно Одлуката на Собранието на Фондот.

Член 19

Одобрувањето на неповратни средства и отписи на веќе пласираните средства се врши врз основа на одлуката на Собранието на Фондот.

Член 20

Измирувањето на обврските на Фондот спрема доверителите ќе се врши на начин и во рокови како тоа е предвидено со договорите за користење на кредитните средства.

Член 21

Одлука за користење на средствата од Фондот, по сите намени донесува Извршниот одбор на Фондот, освен користење на неповратни средства и отписи на веќе пласираните средства за кои донесува одлука Собранието на Фондот.

Член 22

Извршниот одбор ќе донесува и одлуки по барање на основните организации преку општинските фондови за трансформирање на достасаните обврски по санациони кредити, за гарантирани лични доходи, како и за трансформирање на средствата во користење на подолги рокови на отплата.

Член 23

Во рамките на расположивите средства Извршниот одбор на Фондот може да врши вирманисување на средствата предвидени по намени.

Член 24

Наредбодател за извршување на овој финансиски план е претседателот на Извршниот одбор на фондот, кој своето право може да го пренесе на полномошен наредбодател согласно со законските прописи и Статутот на Фондот.

Член 25

Овој финансиски план влегува во сила со денот на неговото донесување, а ќе се применува од 1 јануари 1979 година.

Овој финансиски план по неговото донесување ќе се објави во „Службен весник на СР Македонија“.

Бр. 2570/10

21 февруари 1979 година

Скопје

Потпретседател,
Живко Стефановски, с. р.

251.

Врз основа на член 36 од Статутот на Републичкиот фонд за заеднички резерви, Собранието на Републичкиот фонд за заеднички резерви, на седницата одржана на ден 21 февруари 1979 година, ја донесе следната

О Д Л У К А
ЗА ВРАЌАЊЕ НА ЗДРУЖЕНИТЕ СРЕДСТВА НА
ОСНОВНИТЕ ОРГАНИЗАЦИИ НА ЗДРУЖЕН
ТРУД ОД РЕПУБЛИЧКИОТ ФОНД ЗА
ЗАЕДНИЧКИ РЕЗЕРВИ

Член 1

Со оваа одлука се регулира начинот и условите под кои можат да се вратат здружените средства на резервите на основните организации на здружениот труд од Републичкиот фонд за заеднички резерви (во понатамошниот текст: Фондот).

Член 2

Здружените средства на основните организации на здружен труд во Републичкиот фонд за заеднички резерви можат да се повратат кога основната организација на здружен труд искаже загуба од работењето по завршната сметка, кога се превземаат санациони мерки за санирање на состојбата настаната поради претрпени штети од елементарни непогоди што настанале под дејство на виша сила и кога основната организација на здружен труд има повеќе здружени средства во Фондот, согласно Законот за фондовите за заеднички резерви („Службен весник на СРМ“ бр. 41/78).

Член 3

Повлекувањето на здружените средства на резервите по основ на загуба од работењето и загуба поради претрпени штети искажани по завршната сметка се врши во висина на потребните средства за покривање на загубата а остатокот како што е тоа регулирано за повеќе здружените средства на основните организации на здружениот труд во Фондот.

Повлекувањето на средствата се врши најкасно 30 дена од денот на поднесувањето на завршната сметка.

Доколку нема средства на жиро-сметката на Фондот, обврската ќе се изврши на терет на наредниот прилив на средствата на Фондот.

Член 4

Повеќе здружените средства на основните организации на здружен труд во средствата на Фондот, што произлегува со примената на одредбите на Законот за фондовите за заеднички резерви „Службен весник на СРМ“ бр. 41/78 год. на основните организации на здружен труд ќе му се вратат во 7 еднакви годишни рати, почнувајќи од 31 март 1980 година.

Одредбите од претходниот став од оваа Одлука се однесуваат на здружените средства согласно Законот за формирање и употреба на средствата за заеднички резерви („Службен весник на СРМ“ бр. 32/70 и 47/73), како и Законот за здружување на средствата на резервите за покривање на загубите во стопанството во 1977 година („Службен весник на СРМ“ бр. 17/78).

Член 5

Основните организации на здружениот труд должни се при изготвувањето на завршната сметка да изготват и пресметка за состојбата на средствата на резервите и здружените средства во Општинскиот и Републичкиот фонд за заеднички резерви.

Пресметката од претходниот став се доставува до Општинскиот и Републичкиот фонд за заеднички резерви.

Член 6

Одредбите од член 3 од оваа Одлука по барање на основните организации на здружен труд, Службата за општествено книговодство ќе ги спроведува по службена должност.

Член 7

Оваа Одлука се објавува во „Службен весник на СР Македонија“.

Член 8

Оваа Одлука влегува во сила со денот на нејзиното донесување.

Бр. 2570/11
21 февруари 1979 година
Скопје

Потпретседател,
Живко Стефановски, с. р.

Огласен дел

РЕГИСТАР НА ОРГАНИЗАЦИИТЕ НА ЗДРУЖЕНИОТ ТРУД

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1948/78 од 2. II. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-140-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Основното училиште „26 Јули“ — Скопје, населба Шуто Оризари со следните податоци: Се брише досегашниот застапник на училиштето Кочев Димитар, а се запишува како нов застапник Илиевски Горѓи, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1948/78 од 2. II. 1979 година. (32)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на установите, на рег. бр. 621, страна 891, книга III е запишано следното: Се брише од судскиот регистар уписот на припојувањето односно здружувањето на Работната организација за вршење на трговски услуги, застапничка и посредничка дејност и вршење на разни услуги за унапредување и модернизација на стопанството „Универзалкомерц“ од Скопје кон Клубот на стопанствениците на Македонија од Скопје, извршена врз основа на решението Ус. бр. 148/73 од 12. IX. 1973 година, во регистарскиот лист бр. 621, страна 891, книга III.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Ус. бр. 148/73 од 25. XII. 1978 година. (33)

Окружниот стопански суд во Скопје објавува дека во регистарот на стопанските организации на здружен труд, на регистарски лист бр. 440, страна 334, книга VIII е запишано следното: Уписот во регистарот на стопанските организации при овој суд, на рег. лист бр. 440, страна 334, книга VIII, за бришење на уписот на актот за припојување на Работната организација за вршење на трговски услуги за унапредување и модернизација на сто-

панството „Универзалкомерц“ — Скопје кон Трговската агенција за услуги во стоковниот промет „Прогрес“, сега „Интерпрогрес“ — Скопје, извршен со решението на овој суд, Фи. бр. 549/73 од 6. VI. 1973 година, се брише од судскиот регистар.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 549/73 од 25. XII. 1978 година. (34)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1992/78 од 12. II. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-293-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на поблиската адреса на Домот за стари „Зафир Сајто“ — Куманово со следните податоци: Досегашната поблиска адреса на Домот за стари „Зафир Сајто“ — Куманово, ул. „Димитар Влахов“ бр. 32, се менува и во иднина ќе гласи: Дом за стари „Зафир Сајто“ Ц. О. — Куманово, ул. „Братство единство“ бб.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1992/78 од 12. II. 1979 година. (38)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1878/78 од 14. II. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-735-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Основното училиште „Култура“ Ц. О., село Матејче — Кумановско, со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Деари Шукри, директор, а се запишува како нов застапник Шабани Хулуси, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1873/78 од 14. II. 1979 година. (39)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 548/78 од 16. II. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-297-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Основното училиште „Кузман Јосифовски — Питу“ — Скопје со следните податоци: Се брише досегашниот застапник Олодовска Веса, а се запишува како нов застапник Стефановски Киро, директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 548/78 од 16. II. 1979 година. (40)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1820/78 од 19. II. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-1184-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Ветеринарниот институт „Скопје“ Ц. О. — Скопје со следните податоци: Се брише досегашниот застапник д-р Трајко Нечев, в. д. директор, а се запишува како нов застапник д-р Цане Пејковски, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1820/78 од 19. II. 1979 година. (41)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 321 од 31. I. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-1317-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на работната организација Дом на култура „Братство единство“ Ц. О. и Н. СУВ. О., село Неготино, Гостивар со следните податоци: Домот е основан со решението бр. 1 од 15. XI. 1978 година на Месната заедница село Неготино, Гостивар.

Основни дејности: 120331 — Дом на културата. Домот во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица домот одговара со сите свои средства. За обврските на домот, додека е во основање, одговара неограничено субсидијарно и основачот на домот.

Абдула Абдули, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 321/78 од 1. II. 1979 година. (45)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 198 од 9. III. 1979 година, на регистарска влошка бр. 2-1243-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на седиштето — поблиската адреса и лицето овластено за застапување на Градежно-занаетчиската услужна задруга „Гарант“ — Скопје со следните податоци: Се запишува промената на седиштето — поблиската адреса на Градежно-занаетчиската услужна задруга „Гарант“ Ц. О. и ограничено емство, Скопје, ул. „Васил Главинов“ бб, која во иднина ќе гласи: ул. „Васил Горгов“ бб.

Истовремено се запишува промената на лицето овластено за застапување на Василија Јордановски, в. д. директор, која во иднина ќе гласи: директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 198/1979 година. (66)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 950 од 10. IV. 1979 година, на регистарска влошка бр. 2-1345-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето и конституирањето на Градежната занаетчиска задруга „25 Мај“, со целосна одговорност и ограничено емство, село Шипковица, Тетовско, со следните податоци:

Задругата е основана со договор бр. 2 од 5. III. 1979 година.

Основачи на задругата се: Бислами Етем, Шаиновски Мурат, Хоџаи Феми, Аземи Ајдин, Ибиши Етем, Адили Таџидин, Османи Хазир, Илџази Енвер, Хазир Неџмедин, Худаји Абдулбакар и Адеми Минир.

Основни дејности:

- сидарски и фасадерски работи;
- паркетарски работи;
- терацерски работи.

Задругата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

За своите обврски задругата одговара со сите свои средства.

За обврските на задругата емчат и задругарите во висина на здружениот влог кој изнесува 1.000,00 динари.

Бислами Етем, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 950/79. (72)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 646 од 26. II. 1979 година, на регистарска влошка бр. 2-1026-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на поблиската адреса на „Електро — Скопје“ Електротехничка монтажно-инсталатерска задруга — Скопје со следните податоци: Се брише досегашната адреса на „Електро — Скопје“ Електромеханичка монтажно-инсталатерска задруга — Скопје, со целосна одговорност, ул. „Цветан Димов“, Бутел II, барака IV, која во иднина ќе гласи: „Електро — Скопје“ Електротехничка монтажно-инсталатерска задруга — Скопје, со целосна одговорност, ул. „Козле“ — кула 13.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 646 од 26. II 1979 година. (46)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1486/78 од 6. III. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-212-0-0-0 ја запиша во судскиот регистар промената на лицето овластено за застапување на Централното основно училиште „Јордан Хаџи Константинов — Џинот“ — Титов Велес со следните податоци: Се запишува промената на презимето на досегашниот застапник на училиштето, Крстева Горѓи Оливера, директор, кое во иднина ќе гласи: Бочкарова Горѓи Оливера, директор без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1486/78 од 6. III. 1979 година. (56)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 896 од 16. III. 1979 година, на регистарска влошка бр. 2-1324-0-0-0 го запиша во судскиот регистар основањето на Градежно-монтажната инсталатерска задруга „Солунска Глава“ со различна одговорност — Скопје, ул. „Иво Лола Рибар“ бб, во основање, со следните податоци: Задругата е основана со договор на основачкото собрание, одржано на 29. I. 1979 година.

Основачи на задругата се: Јордан Трајковски, Скопје; Миленко Михајловски, Скопје; Спасе Буренски, Скопје; Илија Милошевски, Скопје; Здраве Лазаревски, Скопје; Славе Илиевски, Скопје; и Бранислав Костадиновски, Скопје.

Основни дејности: 050301 — поставување и поправка на градежни инсталации, внатрешни водоводи, канализациони и електрични инсталации, инсталации на парно греење, гасни инсталации, инсталации на лифтови и дигалки, климауреди и друго.

Задругата во правниот промет со трети лица истапува во свое име и за своја сметка.

Задругата за обврските сторени во правниот промет со трети лица одговара со сите свои средства.

Јордан Трајковски, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 896/1979 година. (65)

Окружниот стопански суд во Скопје со решението Фи. бр. 1085 од 12. IV. 1979 година, на регистарска влошка бр. 1-254-28-0-0 го запиша во судскиот регистар организирањето и конституирањето на ООЗТ Универзитетски центар за медицински науки „Скопје“ О. О. на ООЗТ — Скопје, ООЗТ Институт за радиотерапија и онкологија Скопје, ул. „Водњанска“ бр. 17, со следните податоци:

Основни дејности:

120143 — медицински факултети;

120204 — научно-истражувачка дејност во областа на медицината;

130131 — стационарно здравствена.

Во правниот промет со трети лица ООЗТ истапува во свое име и за своја сметка, освен за работите за кои со самоуправната спогодба за здружување е овластена работната организација.

За обврските сторени во правниот промет со трети лица ООЗТ одговара со сите свои средства.

За обврските на работната организација ООЗТ одговара во височина на здружените средства чиј износ е 17.000,00 динари.

Доцент д-р Иван Димчев, в. д. директор, без ограничување.

Од Окружниот стопански суд во Скопје, Фи. бр. 1085/1979 година. (73)

РЕГИСТАР НА ЗАНАЕТЧИСКИТЕ ДУКАНИ

Врз основа на решението У. бр. 08-90 од 3. V. 1978 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дукани на самостојните занаетчи, од рег. бр. 244, страна 45/2, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Сидар Касмски Дивански Киро од село Робово, Берово. (15)

Врз основа на решението У. бр. 08-91 од 3. V. 1978 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дукани на самостојните занаетчи, од рег. бр. 330, страна 31, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Сидар Прањговски Ал. Драгољуб од село Робово, Берово.

Врз основа на решението У. бр. 08-94 од 4. V. 1978 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, од рег. бр. 358, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Сидаро-фасадер Јаловарски Мире Александар од Пехчево, Берово. (17)

Врз основа на решението У. бр. 08-96/1 од 4. V. 1978 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, од рег. бр. 273, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Сидаро-фасадер Златковски Јор. Атанас од село Негрево, Берово. (18)

Врз основа на решението У. бр. 08-95/1 од 4. V. 1978 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, од рег. бр. 216, страна 46/2, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Сидар Хаџиски Гав. Јован од Пехчево, Берово. (19)

Врз основа на решението У. бр. 08-92 од 4. V. 1978 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, од рег. бр. 354, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Сидаро-фасадер Тутунџиски Јован Никола од село Чифлик, Берово. (20)

Врз основа на решението У. бр. 08-93/1 од 4. V. 1978 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, од рег. бр. 356, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Сидаро-фасадер Јовевски Јов. Гаврил од Пехчево, Берово. (22)

Врз основа на решението У. бр. 08-110 од 19. V. 1978 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, од рег. бр. 372, страна 73, занаетчискиот дуќан под фирма: Шивач Курчиски Димитар Ванчо од Пехчево, Берово. (23)

Врз основа на решението У. бр. 08-121 од 8. VI. 1978 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, од рег. бр. 6, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Сидаро-фасадер Козовски Андон Методи од село Будинарци, Берово. (24)

Врз основа на решението У. бр. 08-123 од 8. VI. 1978 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, од рег. бр. 207, занаетчискиот дуќан под фирма: Валавичар Кујунџиски Николов Јован од Пехчево, Берово. (25)

Врз основа на решението У. бр. 08-136 од 19. VI. 1978 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, од рег. бр. 346, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Сидар Мушкарски Глигоров Милуш од село Смојмирово, Берово. (27)

Врз основа на решението У. бр. 08-138 од 19. VI. 1978 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, од рег. бр. 278, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Сидар Гошевски Вангелов Јован од село Смојмирово, Берово. (28)

Врз основа на решението У. бр. 08-137 од 19. VI. 1978 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, од рег. бр. 371, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Сидар Трошански Николов Борис од село Смојмирово, Берово. (29)

Врз основа на решението У. бр. 08-1978/1 од 19. IV. 1978 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, од рег. бр. 4, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Сидар Кракутовски Јован Димитар од Берово. (30)

Врз основа на решението У. бр. 08-2319/1 од 15. IX. 1978 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, од рег. бр. 181, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Дочински Сегафимов Јордан од село Митрашинци, Берово. (31)

Врз основа на решението У. бр. 08-2472/1 од 26. IX. 1978 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, од рег. бр. 67/58, страна 8, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Фотограф Марковска Кирил Јордана од Берово. (32)

Врз основа на решението У. бр. 08-2820/1 од 6. XI. 1978 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, од рег. бр. 10, страна 10, занаетчискиот дуќан под фирма: Шивач Коколански Младен Јован од село Русиново, Берово. (33)

Врз основа на решението бр. 08-2689/1 од 25. X. 1978 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, запишан е во регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, на страна 12, рег. бр. 12, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Занаетчиски дуќан за бели печива „Вкус“ на Абазии Рамис Асип од Пехчево. Предмет на работењето на занаетчискиот дуќан е производство на бели печива и вршење на услуги од прехранбениот занает.

Фирмата ќе ја потпишува Абазии Рамис Асип. (34)

Врз основа на решението бр. 08-3027/1 од 25. XI. 1978 година на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, од рег. бр. 146, страна 47/2, занаетчискиот дуќан под фирма: Волновлачар Гаштеовски Петров Павле од село Владимирово, Берово. (35)

Врз основа на решението на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, бр. 08-3175/1 од 1. XII. 1978 година, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, од рег. бр. 9, книга II, занаетчискиот дуќан под фирма: Сидар Рамиз Абдиу, Берово. (36)

Врз основа на решението на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, бр. 08-3308/1 од 31. XII. 1978 година, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, од рег. бр. 105, страна 73/1, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Воденичар Мишовски Ефтимов Антим од село Ратево, Берово. (1)

Врз основа на решението на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, бр. 08-22/1 од 1. I. 1979 година, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, од рег. бр. 193, книга I занаетчискиот дуќан под фирма: Ковач Поповски Костадинов Благој од Пехчево. (2)

Врз основа на решението на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, бр. 08-145/1 од 17. I. 1979 година, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, од рег. бр. 308, страна 9, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Сидар Тасевски Е. Горѓи од село Смојмирово, Берово. (3)

Врз основа на решението на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, бр. 08-156/1 од 18. I. 1979 година, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, од рег. бр. 5, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Калаџија Димитров Ташков Илија од село Вудинарци, Берово. (4)

Врз основа на решението на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, бр. 08-380/1 од 1. II. 1979 година, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, од рег. бр. 23, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Самарџија Кацарски Костадин Глигор од Берово. (5)

Врз основа на решението на Одделението за стопанство на Собранието на општината Берово, бр. 08-552/1 од 16. II. 1979 година, избришан е од регистарот на занаетчиските дуќани на самостојните занаетчии, од рег. бр. 343, страна 44, книга I, занаетчискиот дуќан под фирма: Сидар Милошевски Јованов Киро од село Русиново. (6)

КОНКУРСИ

Конкурсната комисија на Здравствената станица — Виница

распишува КОНКУРС

за специјализација на еден лекар по специјалноста Епидемиологија

Услови:

Покрај општите услови предвидени со Законот, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— да имаат завршено медицински факултет (општа медицина);

— да го завршиле приправничкиот стаж и положиле стручен лекарски испит;

— да не се осудувани и против истите да не се води кривична постапка;

— да познаваат странски јазик и

— да не се постари од 40 години, да имаат поминато 2 год. на село или 3 год. во Виница.

Пријавите со податоците за исполнување на условите се поднесуваат во рок од 15 дена од денот на објавувањето на конкурсот до Конкурсната комисија при Здравствената станица — Виница.

Некомплетираните документи и ненавремено пристигнати нема да се земаат во предвид на разгледување.

Предимство имаат кандидатите вработени во Здравствената станица — Виница. (966)

Конкурсната комисија на Комуналната работна организација „Дервен“ — Титов Велес

распишува КОНКУРС

за пополнување на слободно работно место со посебно овластување и одговорност, за следните работи и работни задачи:

1. Раководител на ЕЗТ „Пазари“.

Покрај општите услови предвидени со закон, кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови:

— да има средна стручна подготовка со над 1 година работно искуство;

— да е морално-политички погоден за вршење раководни функции.

Молбите со комплетните потребни документи се доставуваат до Конкурсната комисија на Комуналната работна организација „Дервен“ — Титов Велес.

Некомплетираните документи нема да се земаат во разгледување.

Конкурсот трае 15 дена од денот на објавувањето. (103)

Врз основа на член 71 и 72 од Статутот, Советот на Работната заедница на ЗИК „МАЛЕШ“ ООЗТ „СТОЧАРСТВО“ — Берово

распишува КОНКУРС

за избор на инокосен раководен орган — директор на ООЗТ

Покрај општите услови предвидени со Законот за здружениот труд и Законот за работните односи, кандидатот треба да ги исполнува и следните посебни услови:

— да има завршено земјоделско-шумарски факултет со 2 години работно искуство;

— да има завршено виша земјоделска или виша економска школа со 5 години работно искуство;

— да поседува организаторски способности и морално-политички квалитети;

— да не е осудуван за кривични дела предвидени во член 511 од Законот за здружениот труд и да не е под истрага.

Пријавите со потребната документација за докажување на горенаведените услови се доставуваат во рок од 15 дена од денот на распишувањето на Конкурсот до Конкурсната комисија на ЗИК „МАЛЕШ“ ООЗТ „СТОЧАРСТВО“ — Берово.

Некомплетните документи нема да бидат земени во разгледување. (99)

Ерз основа на член 68 и член 77 точка 8 од Статутот на Градежното претпријатие „Братство“ — Скопје, Работничкиот совет на работната организација

распишува КОНКУРС

за пополнување на следните работни места:

1. Директор (реизбор);
2. Шеф на сметководство.

УСЛОВИ:

Покрај општите услови за вработување предвидени со ЗЗТ и ЗРО, кандидатите треба да ги исполнуваат и следните посебни услови:

— за работното место под 1 — да имаат завршена висока или виша стручна подготовка (градежен, архитектонски, правен или економски факултет) и 5 години работно искуство на раководни работни места или средна стручна подготовка и најмалку 10 години работно искуство на раководни работни места (техничка или економска школа);

— за работното место под 2 — да имаат завршено економски факултет и 2 години работно искуство, виша економска школа и 5 години работно искуство или средна економска школа и 8 години работно искуство;

— да имаат организаторски способности и морално-политички квалитети;

— да не е осудуван за кривични дела од член 511 од ЗЗТ.

Молбите со потребните документи да се доставуваат до Конкурсната комисија на Градежното претпријатие „Братство“ — Скопје.

Конкурсот е отворен 15 дена од денот на објавувањето во „Службен весник на СРМ“. (104)

СОДРЖИНА

	Страна
233. Закон за редовните судови (Пречистен текст) — — — — —	413
234. Одлука за давање согласност на Статутот на Центарот за образование на кадри за безбедност и општествена самозаштита „Елисе Поповски-Марко“ — Скопје, на одредбите што се од значење за остварување на посебниот општествен интерес во извршувањето на дејноста на Центарот — — — — —	425
235. Одлука за одобрување на Завршната сметка на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта за 1978 година — — — — —	425
236. Одлука за давање согласност на Финансискиот план на Републичкиот фонд за кредитирање на побрзиот развој на стопански недоволно развиените краишта за 1979 година — — — — —	426
237. Одлука за помилување на осудени лица — — — — —	426
238. Одлука за височината на дневниците за службено патување на функционерите и работниците што ги именува Извршниот совет на Собранието на СР Македонија — — — — —	426
239. Правилник за општите минимални технички услови за просторите, уредите и опремата за производство, складирање, чување и промет на прехранбени продукти — предмет за општа употреба — — — — —	4...

240. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 67/78 од 21 февруари 1979 година — — — — — 428

241. Одлука на Уставниот суд на Македонија, У. бр. 134/78 од 27 март 1979 година — — — — — 429

✓ Исправка на Законот за градежно земјиште — — — — — 430

✓ Исправка на Наредбата за уплатување на средствата на солидарноста — — — — — 430

Општи акти на самоуправните интересни заедници

СКОПЈЕ

239. Одлука за подготвување и донесување на план за развојните можности на Општествената заштита на децата во СР Македонија за периодот од 1981—1985 година — — — — — 430

ГОСТИВАР

240. Одлука за измена и дополнување на Одлуката за утврдување стапките на придонесите за здравствено осигурување на работниците — — — — — 430

ДЕБАР

241. Одлука за утврдување стапките на придонесите на Општинската самоуправна интересна заедница за општествена заштита на децата — Дебар, за 1979 година — — — — — 431

242. Одлука за утврдување висината на стапките на придонесите на ОСИЗ за социјална заштита — Дебар, за 1979 година — — — — — 431

243. Одлука за утврдување стапките на придонесите на ОСИЗ на културата — Дебар — — — — — 431

244. Одлука за утврдување стапките на придонесите на ОСИЗ на физичката култура — Дебар — — — — — 432

СВЕТИ НИКОЛЕ

245. Одлука за овластување на ОСИЗ на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија — Скопје — — — — — 432

ШТИП

246. Одлука за стапките на придонесот за општествена заштита на децата во 1979 година — — — — — 432

247. Одлука за утврдување стапките на придонесот од доходот на организациите на здружен труд што остваруваат доход и утврдување на стапките на придонес од личен доход на граѓаните за 1979 година — — — — — 432

248. Одлука за изменување и дополнување на Одлуката за стапките и тарифите на придонесите за здравствено осигурување и стапките на посебните придонеси за користење на здравствена заштита во странство за 1979 година — — — — — 433

✓ Исправка на Статутот на Самоуправната интересна заедница на пензиското и инвалидското осигурување на Македонија — — — — — 433

Републички фонд за заеднички резерви

249. Статут на Републичкиот фонд за заеднички резерви — — — — — 433

250. Финансиски план — — — — — 438

251. Одлука за враќање на здружените средства на основните организации на здружен труд од Републичкиот фонд за заеднички резерви — — — — — 439